


**УНИВЕРЗИТЕТ „НИРИЛ И МЕТОДИЈ“
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ
КЛИНИКА ЗА МОБИЛНА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА**

Ас. д-р Евдокија Јанкуловска

**„ЦВАКАЛЕН ЕФЕКТ КАЈ ИНДИВИДУИ СО ИНТАКТНО ЗАБАЛО“
— магистарски труд —**

Скопје, 1989 година



БЛАГОДАРНОСТ

На ова место, сакам да ја изразам својата благодарност на сите кои ми помогнаа во изработката на магистерскиот труд.

Посебна благодарност и длабоко почитување му изразувам на проф.д-р сци ИГНАТ БОГДАНОВСКИ, менторот на овој труд, за несебичната и искрена помош, топлите зборови на поддршка, идеи и стручни совети.

Најтопла и најголема благодарност им изразувам на ас.м-р ЛИЛЈАНА БОЖИНОВСКА и проф.д-р сци СТЕВО БОЖИНОВСКИ, дипл.електро-инженер, за несебичната и драгоцената помош при конструкцијата, изработката и примената на електромастика-циографот.

На ас.м-р СНЕЖАНА СТАМАТОВСКА, дипл.град.инж.од ИЗИИС и благодарам на висококвалитетната статистичка анализа на добиените резултати, искрената заинтересираност за овој труд и бројните корисни совети.

За корисните совети и високостручна рецензија им благодарам на проф.д-р сци МАРКО ФИЛЈАНСКИ и доц.д-р сци ДРАГОЉУБ ВЕЛЕСКИ.

Им благодарам на сите кои на било кој начин ми помогнаа при изработката на овој труд.

На крајот сакам да ја изразам мојата длабока благодарност на сите членови на колективот од Институтот за експериментална и применета физиологија при Медицинскиот факултет во Скопје, за пружената помош и разбирање во текот на изработката на магистерскиот труд.

СОДРЖИНА

	Страна
1. ВОВЕД	1
2. СТОМАТОГНАТЕН СИСТЕМ	4
2.1. Анатомија на стоматогнатниот систем	4
2.1.1. Заби и дезмодонт	4
2.1.2. Горна и долна вилица	6
2.1.3. Мускули за џвакање	7
2.1.4. Виличен зглоб	13
2.2. Физиологија на стоматогнатниот систем	15
2.2.1. Говор	15
2.2.2. Исхрана	16
2.2.2.1. Физиологија на џвакањето	16
2.2.2.2. Испитување на џвакалната способност	19
2.2.3. Голтање	23
3. ДОСЕГАШНИ ИСПИТУВАЊА СО ОСВРТ НА ЛИТЕРАТУРАТА	25
4. ЦЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО	35
5. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА	36
5.1. Материјал	36
5.2. Метод на работа	36
5.2.1. Метод на клиничко испитување	36
5.2.2. Метод на испитување на мастикаторна ефикасност	37
5.2.2.1. Мерен инструмент	38
5.2.2.2. Принцил на работа	39
5.2.2.4. Читање на записот и вреднување на резултатот	40
6. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО	46
6.1. Компјутерско-статистичка обработка на податоци	46
6.1.1. Статистички параметри користени во анализата на експерименталните резултати	46

6.2. Резултати од тестовите на мастикација кај индивиду со интактно забало	50
6.2.1. Вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси кај испитаници со здраво забало	51
6.2.2. Вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси во зависност од полот	57
6.2.3. Вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси во зависност од типот на мастикација	61
6.2.4. Тестирање на значајноста на разликите на средните вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси во зависност од полот	64
6.2.5. Тестирање на значајноста на разликите на средните вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси во зависност од типот на мастикација	66
6.3. Резултати од утврдената корелација помеѓу времетраењето и бројот на џвакалните циклуси кај фазите на мастикација	68
6.3.1. Корелативна зависност на III и IV фаза на мастикација според полот	68
6.3.2. Корелативна зависност за III и IV фаза на мастикација според типот на мастикација	72
7. ДИСКУСИЈА	79
7.1. Анализа на резултатите на времетраењето на фазите на мастикација	79
7.2. Анализа на резултатите од бројот на џвакалните циклуси на фазите на мастикација	81
7.3. Анализа на резултатите добиени од испитувањето на значајноста на разликите помеѓу средните вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси во III и IV фаза на мастикација според полот	82
7.4. Анализа на резултатите добиени од испитувањето на значајноста на разликите помеѓу средните вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси во III и IV фаза на мастикација според типот на мастикација	83

7.5. Анализа на резултатите добиени со утврдена- та корелација помеѓу времетраењето и бројот на јавакалните циклуси кај фазите на мас- тикација	84
7.5.1. Поврзаност помеѓу времетраењето и бројот на јавакалните циклуси во III фаза на мастикација	84
7.5.2. Поврзаност помеѓу времетраењето и бројот на јавакалните циклуси во IV фаза на мастикација	85
8. ЗАКЛУЧОК	86
SUMMARY	87
9. БИБЛИОГРАФИЈА	90

КУСА СОДРЖИНА

Примарен предмет во ова испитување е со помош на егзактен метод да добиеме релевантни вредности на мастика- торна ефикасност кај индивидуи со интактно забало при реали- зација на конкретна мастикаторна задача, а истовремено да се добие сознание за влијанието на полот и типот на мастикација врз џвакалниот ефект.

Испитувањата опфатија 96 испитаници од наша попу- лација со интактно забало, сочувана оклузија (Англе I класа) и без патолошки промени на другите компоненти на мастикатор- ниот орган.

За определување на мастикаторната ефикасност изра- зена преку бројот на џвакални циклуси и времето на мастикаци- ја, е користен методот мастикациографија. За таа цел е кон- струиран апарат електромастикациограф во соработка со Електро- технички факултет - Кабинет за биокибернетика и Институтот за применета и експериментална физиологија во Скопје. Електромас- тикациографот е составен од пет основни делови: 1) гумен ба-лон и гумено црево; 2) Мареева капсула; 3) сензор (специјално изработен модел кој во својот состав содржи лост и фотокелија); 4) А/Д конвентор и 5) компјутер. Испитувањето се изведува во текот на 100 секунди. За тоа време на испитаникот му се дава да џвака, а како тест храна се користи јатка од орев со точно определена тежина од 2,5 грама. Почетокот и крајот на тести- рањето се означени со звучни сигнали од страна на компјутерот.

Добиените податоци од ова испитување, статистички се обработени на компјутерскиот систем VAX 11/780 при ИЗИС во Скопје. Добиените резултати се презентирани табеларно и графички.

Анализата на добиените резултати ни овозможува да изнесеме определени ставови за мастикаторната ефикасност кои ја оправдуваат поставената цел на ова испитување.

1. Просечните средни вредности за механичкото дробење на храната (III фаза на мастикација) изнесуваат: 619 (Ms) или 33 секунди и 40 џвакални циклуси.

2. Не постои сигнификантна разлика на средните вредности на времетраењето во III и IV фаза на мастикација според полот, а постои евидентна разлика на средните вредности на бројот на џвакални циклуси во III фаза на мастикација, што резултира во поголема мастикаторна ефикасност во корист на машкиот пол.

3. Типот на мастикација дава значителни разлики на средните вредности на времетраењето и бројот на џвакални циклуси во III и IV фаза на мастикација во корист на масетеричниот тип на мастикација.

4. Определена е и потврдена линеарната врска меѓу бројот на џвакални циклуси и времетраењето, а како резултат на тоа дефинирано е џвакалното темпо-брзината на движење на мандибулатата при фазите на мастикација:

- машкиот пол побрзо ја дроби храната во однос на женскиот пол, а масетеричниот во однос на темпоралниот тип на мастикација;

- при мелењето на храната побрз е масетеричниот во однос на темпоралниот тип мастикација, а женскиот во однос на машкиот пол.

5. Добиените резултати од ова испитување можат да се користат во вид на референтни вредности (таблични вредности), за определување на мастикаторната ефикасност кај индивидуи носители на протетски помагала.

6. Посебно е значајно тоа што во овие испитувања е употребена егзактна методологија при добивањето на експерименталните резултати, што е чекор напред во смисол на добивање на точно мерни вредности, со што ја дополнуваме нашата стоматолошка теорија и практика.

Изложено е във въвеждащата и изследвателска на обекта и също във въвеждащата и изследвателска на обекта координатна система. Във във въвеждащата и изследвателска координатна система съществува еднократна и променливост на координатите и координатните системи. Във във въвеждащата и изследвателска координатна система съществува еднократна и променливост на координатите и координатните системи.

Във във въвеждащата и изследвателска координатна система съществува еднократна и променливост на координатите и координатните системи.

1 ВОВЕД

Съществуващите във въвеждащата и изследвателска координатна система съществува еднократна и променливост на координатите и координатните системи. Във във въвеждащата и изследвателска координатна система съществува еднократна и променливост на координатите и координатните системи.

Съществуващата функция, която съществува във въвеждащата и изследвателска координатна система, е обработка на координатите и координатните системи, които съществува във въвеждащата и изследвателска координатна система, обработка на координатите и координатните системи, обработка на координатите и координатните системи.

Кога координатите на изследваните координати не съществува във въвеждащата и изследвателска координатна система, то съществува обработка на координатите и координатните системи.

В О В Е Д

Основно за здравјето и исхраната на организмот е здравствената состојба на забите. Затоа и основната задача на нашата стоматологија е превентивна, насочена кон зачувување на здраво (интактно) или добро излекувано забало. Здравото добро и добро процваканата храна се услов за доволно варење на храната и спречување на болестите на дигестивниот систем.

Во таа смисла на превентивната стоматологија како превентив и се наметнува прашањето за зачувување на мастиатор-функција на гнатичниот систем.

Гнатичниот систем е анатомско-физиолошка компонента на организмот и претставува високо организиран комплекс, составен од горната и долната вилица, забите со потпорните ниви (дезмодонтот) виличните зглобови, мускулите, крвните садии и нервите.

Мултиплата функција гнатичниот систем ја остварува преку невромускулна координација, што ја обезбедуваат мускулите, кои се изложени на дејство на нервниот систем, додека виличните, зглобовите, забите и дезмодонтот служат како пасивни елементи.

Меѓу деловите на гнатичниот систем неопходно е да постои хармонична корелација за да може да се обезбеди функционална способност.

Анатомско-физиолошките особености на гнатичниот систем се наоѓаат под постојано дејство на внатрешната и надворешната средина. За да ги задоволи различните функционални потреби, гнатичниот систем се развива во текот на целиот живот. Доминантен фактор во неговиот развој е функционалната стимулација што зависи од видот на храната и начинот на нејзиното припремање и користење. Гнатичниот систем во текот на својот развој и постоење претрпува многубројни трансформации кои се во посредна или непосредна врска со функцијата и кои зборуваат за неговата постојана тенденција да одржи рамнотежа помеѓу своите делови. Мастикарната функција како една од основните функции на гнатичниот систем посебно е интересна за стоматологот.

Мастикацијата е активен процес кој се изведува со ритмички контракции на мастикарните мускули и мимичната мускулатура (како помошно јувакална). Во самиот механизам на мастикација, покрај мастикарните мускули, учествуваат мандибулата и максилата, забите, темпоромандибуларниот зглоб, плунковните жлезди со нивната салива, мекото непце, јазикот и усната лигавица. За јувакалната функција е потребен координиран ток на движењата на вилицата, движењето на јазикот, допирот на образите со јазикот, допирот на образите со болусот, движењата на голтаче и струење на плунката. За оваа исклучително прецизна координација потребен е константен прилив на информации од сите системи на рецептори (проприорецептори во периодонталната мембра на, темпоромандибуларниот зглоб, јазикот и оралната лигавица).

Мастикацијата рефлексно е регулирана од соодветни булбарни центри. Центарот на мастикација се наоѓа во продолжениот мозок, а е под контрола на коретексот. Тоа значи дека првото мастикаторно движење се прави свесно, а понатаму храната врши механичко надразнување на бројните рецептори во устата.

Увид во функционалната состојба на мастикаторниот систем може да се добие со помош на тестот на мастикаторна ефикасност.

Мастикаторната ефикасност (ефект) е резултантата на состојбата на забите, мастикаторните движења на мандибулатата, мастикаторната сила на мускулите, конзистенцијата на храната и мастикаторното темпо, т.е. бројот на цвакални циклуси во минута (Сувин).

Мастикаторните движења кај индивидуи со природни заби се одвиваат во рамките на граничните движења на мандибулата (Posselt). Основната улога им е во хмогенизацијата и подготовката на болусот за голтање, со посредство на одгризување и мелење на храната.

2. СТОМАТОГНАТИ СИСТЕМ

2.1. Анатомија на стоматогната систем

Стоматогнатот систем е составен од: лабиите го покриваат ткива (дланидент), горна и донда киприди, вакадентите узници, алигаторни зглобови, квадри, седали и нирки.

2.1.1. Зуби и дланодент

2.1.1.1. Зуби

Зубите се симе делови на макстикатаринот систем кои во кошевите клетки извршват чисто механичка функција за извршување на храните (чука).

2 СТОМАТОГНАТИ СИСТЕМ

Тие функција се припадаат имените на самите делови на здравите збени. Тие се називалите рабби на сприте фронтални збени, алигаторни рабби и делови од лабијалните бортини на деловите кончани збени, подолно туберите и имените фасети се работни делови на латералните збени. Вкупност по механичка смисла се класифицираат во две чии посебни разлики. Еднајако имаат свој специфичен облик и имаат свое место во здравата мрежа како да се заменува.

Современото съжиде за лекарския здрав се високо е оценил и тој е дел на здравата мрежа од целиота која се здрава тела. Органите не ги прифаќа морфологичките отклонки, туку се извршуваат и функционални особини (саколови). Ако се прифати функционалниот здрав функцијата го дефинира органот, можемо да желиме да го здравот се здраво потопиме ткиво (образува чинионата функционална клетка) и се пре пренесат на стоматогнатиот систем.

2. СТОМАТОГНАТИ СИСТЕМ

2.1. Анатомија на стоматогнатиот систем

Стоматогнатиот систем е составен од: забите со потпирните ткива (дезмодонт), горна и долна вилица, јакалните мускули, вилични зглобови, крвни садови и нерви.

2.1.1. Заби и дезмодонт

2.1.1.1. Заби

Забите се оние делови на мастиаторниот систем кои во сложениот процес на јакање имаат чисто механичка функција за одгризување, кинење, дробење и иситнување на храната (Сувин). За таа функција се прилагодени облиците на разни делови на забните коронки. Тоа се инцизијалните работи на горните фронтални заби, инцизијалните работи и делови од лабијалните површини на долните фронтални заби, додека туберите и нивните фасети се работни површини на латералните заби. Всушност, во механичка смисла се клинови кои се состојат од две или повеќе коси рамнини. Секој заб има свој специфичен облик и има свое место во забната низа кое не може да се заменува.

Современото сфаќање за поимот заб се засновува врз сознанието дека забот е само дел од целината која се вика забен орган, и не ги прифаќа морфолошките ознаки, туку се насочува кон динамички и функционални особини (Соколовик). Ако се прифати мислењето дека функцијата го дефинира органот, можеме да кажеме дека забот со своето потпирно ткиво образува минимална функционална целина и е прв елемент на стоматогнатиот систем.

Забите се цврсто вградени во вилиците, и цврсто се поврзани со нив преку сврзното ткиво (периодонт).

2.1.1.2. Dezmodont

Dezmodont (periodont, alveolo-dentalen ligament) е тенка мембрана од врзочно ткиво која го исполнува периодонталниот простор, чија што дебелина се движи од 0,11 до 0,35 mm. Влакната на периодонталното ткиво се групирани во снопчиња кои го поврзуваат цементот на коренот на забот со алвеоларната коска, односно дезмодонтот ја остварува врската меѓу цементот и алвеоларната коска со посредство на колагени влакна со брановит облик. Сите снопови на сврзното ткиво немаат иста положба, тие се хоризонтално, косо, тангенцијално или радијално поставени. Таквата положба на сноповите на дезмодонталните влакна им обезбедуваат максимална стабилност на забите. Преку нив секој притисок кој дејствува врз забите, се претвора во истегнување на алвеоларната коска.

Крвните садови на дезмодонтот се многубројни и обезбедуваат богата васкуларизација. Капиларите на лимфните садови се во облик на клопче (гломеруларни) и делуваат како амортизери и функционираат како хидраулична кочница. Артерио-венозниот систем обезбедува исхрана на дезмодонтот но истовремено и минерализација на ткивото што го опколува.

Нервните влакна на дезмодонтот ги придржуваат крвните садови, а тоа се сензитивни и проприоцептивни нервни завршоци.

Дезмодонтот ги има следниве улоги:

- механичка - да ги врзува и фиксира забите во алвеолата;

- заштитна - да го кочи преносот на штетните сили на коскената основа;

- нутритивна - да обезбеди исхрана на сврзнатото и минерализираното ткиво што го опкружува, бидејќи е изразито васкуларизирано и богато со артерио-венозни анастомози;

- сензоријална - со своите проприоцептивни нервни завршоци да ги трансформираат стимулациите на нервните дразби, и тој известуваат мозокот за положбата на забот во алвеолата.

2.1.2. Горна и долната вилица

2.1.2.1. Горна вилица

Горната вилица е мембранизна коска, интегрирана во оро-фацијалниот масив, кој го прима и пренесува џвакалниот притисок на сите коски на краинофацијалниот масив. Таа е парна костка, која служи како стожер околу кој се групираат другите коски на костурот на лицето. Двете максили, лева и десна, меѓусебно се цврсто зглобени, така што со останатите коски на лицето учествуваат во формирањето на усната и носната шуплина и очната дупка. Се состои од тело (*corpus maxillae*) кое има облик на четиристрана призма, во чија средина е сместен *sinus maxillaris* и четири продолженија од кои посебно се значајни *processus alveolaris* и *processus palatinus*.

2.1.2.2. Долна вилица

Долната вилица е непарна коска и единствената подвижна коска на лицето, која со посредство на виличните зглобови е споена со черепот. На долната вилица се припојуваат релативно

и џвакални и помошно џвакални мускули, кои ја чинат долната вилица една од најбитните составни елементи на многу силниот, масен и воедно комплициран систем за џвакање, дишење, голта- и говор.

На долната вилица разликуваме: тело (*corpus mandibulae*) кое поседува потковичест облик и е хоризонтално поставено, вилични гранки *ramus mandibulae* кои се споени со телото при *angulus mandibulae*. *Remus mandibulae* се протега нагоре и надолу и притоа склопува агол со телото чија големина е од 120 до 150°. Горниот раб на *ramus mandibulae* има две продолженија: *processus coronoideus* и служи за припојување на *m. temporalis*; *processus condylaris* на кој се разликува глава *caput mandibulae* и шия *collum mandibulae* и учествува во изградбата на *articulatio temporomandibularis*.

2.1.3. Џвакални мускули

Мастиаторните мускули играат активна улога во функцијата на стоматогнатиот систем, додека природните заби дезмотон, виличните коски и ТМЗ се негов пасивен дел. Пасивните и активните делови на стоматогнатиот систем меѓусебна се тесно поврзани, со посредство на ЦНС. Сензорните рецептори кои се сместени во меките делови на усната шуплина, во мускулите, зглобовите, забите и во пародонтот на природните заби, ја насочуваат и управуваат функцијата на одделни мускули, и притоа го одредуваат типот на движења и положбата на долната вилица. Секој мускул има повеќекратна функција, а неговото класифирање во оваа или онаа мускулна група обично се врши врз основа на неговата доминантна

3. Мускулите на стоматогнатиот систем се класифицирани по мускули за мастикација и деглатација, мускули за говор и мимични мускули.

Мускулите за үвакање се група мускули кои непосредно учествуваат во движењето на долната вилица, движењето на јазикот и на усната шуплина. Мускулите за үвакање спаѓаат во така наречени повеќекратно лепезести мускули (Schumacher, 1962). Оваа група една целина како во ембриолошки така и во анатомски поглед. Се развиваат од I скржен лак. Групирани се во ТМЗ и се спојуваат со еден крај на виличната гранка, а со друг крај за скелетот на главата. Васкуларизирани се од a. carotis, а инервиирани од n. mandibularis.

Во физиолошки поглед мастикаторните мускули ја подигнуваат долната вилица, притоа овој можуваат силен контакт меѓу зъбите на горната и долната вилица. При изометриска контракција на мускулите се создава притисок меѓу забните лакови во текот на процесот на мелење на храната.

Мускулите за үвакање се третираат како посебна група мускули која ги опфаќа: m. temporalis, m. maseter, m. pterygoideus medialis et lateralis.

M. TEMPORALIS - е најголем мастикаторен мускул, има коничен облик, со својот горен дел ја исполнува fossa temporalis и припојува за linea temporalis squamae temporalis, но и на горната страна на arcus zygomaticus. Од своите пространи

горни припоји мускулните влакна слегуваат надолу, и тоа предните вертикално, средните косо, а задните скоро хоризонтално, спојувајќи се во тетива која пак се пропојува за processus muscularis на мандибулата. Инервација добива од n. trigeminus преку n. mandibularis. Според правецот на овој мускул, се разликуваат три функционално независна дела, кои може да функционираат изолирено, сукцесивно или заеднички.

Силното подигање на долната вилица односно затворање на устата, се постигнува со истовремена обострана контракција на сите влакна на двата темпорални мускула. Треба да се забележи дека предните влакна во ова движење се контрахираат нешто пред другите. Асиметричната еднострана контракција на задните влакна учествува во латералните движења на долната вилица. Со издвоена контракција на предните влакна на двата темпорални мускула учествува во пропулзија, а истовремена контракција на задните влакна ја влечат долната вилица кон назад (ретракција). Така што тие влакна се контрахираат само кога устата се затвора во централна оклузија.

M.MASETER - е кус, правоаголен, дебел мускул а истовремено тој е најјак џвакален мускул. Мускулното тело има два снопа: површински и длабок сноп. Длабокиот сноп се одделува од површинскиот само во задниот дел на мускулот, додека напред двата снопа се спојуваат. Меѓу двата дела се наоѓа длабок џеп исполнет со ретко сарзно ткаење. M.maseter поаѓа од os zygomaticus а се прифаќа на надворешната површина на виличниот агол позната како (tuberositas maseterica). Главен правец на протегнување на

мускулните влакна е кос, надолу и назад, Инервиран е од n. trigeminalis.

Во физиолошки поглед *m.maseter* е силен подигнувач на вилицата, односно затворач на устата. Со контракција на масетеричните мускули при подигање на долната вилица се овозможува симултиран контакт меѓу забите на долната и горната вилица. При изометричка контракција на овој мускул се создава притисок меѓу забите лакови, особено во пределот на моларите во текот на процесот на дробење и мелење на храната. Притисокот дејствува во правец на задниот дел на оклузалната површина под прав агол на Спеонтаната крива (Сувин, 1988).

Главната функција на *m.maseter* е подигање на долната вилица. Но затоа при двострана контракција на површинските влакна овој учествува во пропулзија на долната вилица, а при двострана контракција и на длабокиот слој игра доминантна улога во подигнувањето на истурената долна вилица. Активен е кај екстремни моторни движења на долната вилица. Наспроти *m.temporalis* кој не смета главно одговорен за одржување на положбата на долната вилица, *m.maseter* дејствува при дробење на храната. При еднострана контракција со содействие на другите мускули, кои ги помагаат при ротационите движења на долната вилица, масетеричниот мускул ја подвижува долната вилица со хоризонталната равнина.

M.maseter со својот тонус со помош на *m.temporalis* и *m.pterygoideus internus* ја одржува мандибулатата во положба на физиолошко мирување. Заедно со другите подигнувачи на мандибулатата при актот на голтање овој мускул, со својата изометричка контракција учествува во фиксирање на мандибулатата во оклузиона

да, при што се создаваат оптимални услови за контракција на
птичните мускули,

M.PTERIGOIDEUS INTERNUS – анатомски и физиолошки е
личен на *m.maseter*. *M.pterygoideus internus* има четириа-
блник и мускулното тело се простира назад од внатрешната
стена на мандибулата, надолу и надвор. Горниот припој му е во
pterygoidea processus pyramidalis i tuber maxillae, а дол-
ниот припој е на внатрешната површина на аголот на мандибулата
(*os basitas pterygoidea*). Тој е јак мускул, но сепак е послаб
од *m.maseter*. *M.pterygoideus internus* е синтергист на *m.maseter*,
кој чист подигнува на долната вилица. Тетивите на *M.ptry-*
goideus internus и *m.maseter* се спојуваат градејќи една тетивна
стена на која практично виси долната вилица, и со заедничка кон-
струкција на овие два мускула силно ја подигнуваат долната вилица
и затвораат устата. Инервиран е од третата гранка на *n.mandi-*
bus.

M.PTERYDOIDEUS LATERALISS EXTERNUS – има триаголен
облик и две глави: горна или свеноидална глава, која се припоју-
ва на горната страна на големите крила (*alla magnum ossis spheno-*
idalis) и долна или птеригоидна глава, која поаѓа од надвореш-
ната страна на *precessus pterygoideus*. Двата дела на мускулното
тело пружаат хоризонтално, надвор и благо назад кон вратот на
главата. Овие *condyloideus* на мандибулата, каде што со едниот дел се
припојува во *fovea pterygoidea mandibulae* која е сместена на
надворешната страна на *collum mandibulae*, а со горниот дел на *capsula*-
та на виличниот зглоб и на предниот дел на *meniscus s.discus*
temporalis.

Инервиран е од п.pterygoideus externus.

Двострана контракција на м.pterygoideus externus ја долната вилица напред и како таков тој е нејзин проторактор. На глава на мускулот учествува во отворањето на устата. Изодвига односно акција на м.pterygoideus externus ја движи долната вилица во страна, контраплатерално, односно е ротатор и со тоа учествува во латералните движења на долната вилица.

Во мастикационниот процес освен мастикационите мускули учествуваат и мимичните мускули (како помошно жвакални) и јазичните.

Во групата мимични мускули спаѓаат: м.orbicularis, zivius, м.quadratus labii superior, м.risorius, м.depresor oris, м.depresor labii inferioris, м.mentalis, м.buccinator.

Овие мускули го отвораат и затвораат усниот отвор, го подржуваат разни предмети и заедно со јазикот го насочуваат зајдите и јадењето.

Јазикот има важна улога при јавкањето, го меѓуздаденето со плунката, учествува во актот на голтање и при го-вретувањето.

Мускулите на јазикот развиваат голема сила, но и ситни и тонусни движења. Поделени се во две групи: надворешни мускули на јазикот, кои влијаат на положбата на јазикот (м.genioglossus, языка, м.styloglossus); внатрешни мускули на јазикот (м.longitudinalis superior linquae, м.longitudinalis inferior linquae, м.transversus linquae, м.verticulis linquae).

2.1.4. Виличен зглоб

Виличниот зглоб ја ловрзува долната вилица преку темп-
ната коска со другите коски на главата. Тој е диференциран
и се разликува од другите зглобови по своите специфичности.
Зглобните површини се покриени со цврсто сврзно ткаење, а
тканината 'рскавица, додека движењата му се повеќе зависни
са движенијата на мускулите во споредба со другите зглобови на чо-
векот. Основна улога во движењата на темпоромандибуларниот
зглоб е да поддржи положбата на забите. Движењата на долната вилица, кои
се најчестите во ТМЗ, се најсложените од човечките зглобови, а деј-
ствието на мускулите воопшто е поголемо и разновидно отколку на
другите зглобови. Со движењата на кондилите управуваат мускулите.
Движењата се многу комплексни, бидејќи потекнуваат само од една
единица. За тоа двата зглоба треба да се посматраат како един-
ицата. Не може да се изврши некое движење во еден виличен
зглоб а при тоа зглобот од спротивната страна наполно да мирува.

ТМЗ е составен од следниве анатомски структури:

ЗГЛОБНА ВДЛАБНATИНКА - fossa mandibularis се наоѓа на
долната коска и служи за сместување на главата на долната
вилица. На нејзиниот преден дел се наоѓа зглобното испупчување
TUBER COLUM ARTICULARE кој е еден од најважните елементи на зглобот и е значаен за неговата кинетика, особено нагибот на негови-
тите коски. Tuberculum articulare е конвексен, индивидуално
развиен и во текот на животот променлив. Туберкулумот се разви-
ва и се развија за време на првата дентиција, паралелно со никнува-
њето на млечните заби. Со никнувањето на правите молари се развива

со никнувањето на вторите трајни молари целосно. Агоминклинација спрема протетската равнина изнесува од 0 до

CAPUT MANDIBULAE - или кондилите на ТМЗ, се валчести видни продолжетоци на ramus mandibulae и тие се најчесто прелични, како последица на различно функционално оптоварување десната и левата страна. Положбата на кондилите во зглобнина е одредена од оклузијата на латералните заби.

DISCUS ARTICULARIS - е овална плочка од многу цврсто чисто ткаење. Сместена е меѓу зглобните површини на ТМЗ, и ги зглобот на два дела: горен и долен дел. Развитокот на дискот е во непосредна врска со ұвакалниот притисок, а основна цел е да ја изедначи дисхармонијата помеѓу големината на зглобите и fossa temporalis, да ги претвори силите во еластичен вид, ублажувајќи ги ударите кои настануваат при допирот на латералните заби.

CAPSULA ARTICULARIS - зглобната обвивка го обвите кува самият зглоб. Се состои од внатрешна синовијална мембрана, бојкот, крвни садови и клеточни елементи. Од надвор е обвите кана чрезно сврзно ткаење. Двата слоја од капсулата се нераздвој-
чески.

2.2. Физиологија на стоматогнатиот систем

Стоматогнатиот систем со анатомско-морфолошките карактеристики, како високо интегрален функционален комплекс, ја определува оралната активност во невролошка, психофизиолошка и социјална смисла.

Функционирањето на стоматогнатиот систем е под контрола на крвнијалните нерви, кои комплетно ја активираат оралната мускулатура при говорот, мастикацијата, саливацијата и детоксикацијата.

2.2.1. Говор

Говорот е особина карактеристична само за човекот, и тој е инструмент преку кој луѓето можат меѓусебно да комуницираат. Човекот не поседува посебен говорен орган, туку луѓето да зборуваат користејќи ги анатомските структури кои се обликувани за дишење и исхрана.

Основните компоненти на говорот се: респирација, вентилација, резонанција, артикулација, ұвакална поврзаност со вестибуларниот слух, и единствено само со нивна нормална координација и успешна акција се произведува разбиралив говор. До изразување на разни гласови на говорниот јазик доаѓа со движење на усната мускулатура, при што настануваат груби промени во волуменот и обемот на јазичната џуплина (односно нејзино смалување или зголемување). Усните мускули, кои се дејствуваат на усните и јазикот, кои со фини движења доведуваат до суптилни промени во конфигурацијата на усната мускулатура.

потоа следува модифицирање и контролирање на излезот на воздухот од респираторниот тракт која се трансформира во звук.

2.2.2. Исхрана

Човекот за да егзистира и функционира мора редовно да консумира одредена количина храна за да ги задоволи метаболичките потреби на организмот. Всушност, храната е енергетски материјал кој се разградува во организмот и се претвора во енергии коишто значи живот.

Внесувањето на храната во организмот се врши преку устната патница, во која се одвива и првиот важен акт на исхрана - жевачкото.

2.2.2.1. Физиологија на мастикацијата

Мастикацијата е активен процес кој се изведува со контракции на мастикааторните мускули и мимичната мускулатура (ако помошно јавкала). Во механизмот на мастикацијата, како мастикааторните мускули, учествуваат: темпоромандабуларниот зглоб, мандибулата и максилата, забите, плунковите и ѕинките со нивната салива, мекото непце, јазикот и усната мускулатура.

Мастикацијата, како основно својство на јавкалалиот организам, претставува комплекс на сите положби на движење на главата и лицето, чие постигнување се одговорни сите елементи, а главна улога има специфичниот и исклучително прецизен проприоцептивни рефлекс. Специфичноста на проприоцептивниот рефлекс се објаснува со тоа што:

Ивакалниот орган се состои во тоа што него му се наоѓаат исклучително прецизни рецептори, сместени во периферните ткиви кои се извонредно прецизни во раководењето на мимикарните движења.

За ивакалната функција е потребен координиран ток на информации од вилицата, движењето на јазикот, допирот на обликот на плунката, движењата при голтање и струење на плунката. Исклучително прецизна координација потребен е концентрирачки на информацији од сите системи на рецептори (рецептори во периодонталната мембрана, темпоромандибуларни, јазикот и оралната слузница).

РЕФЛЕКСНА КОНТРОЛА НА МАСТИКАЦИЈАТА

Мастикацијата е рефлексно регулирана од соодветни центри. Центарот за мастикација се наоѓа во продолговатиот мозок, а е под контрола на кортексот. Тоа значи дека мастикарното движење се прави свесно, а понатаму храните механичко надразнување на бројните рецептори во устата надразнувањата се пренесуваат преку аферентните гранки на XII кранијален нерв до центарот за мастикација. Патот на надразнувањата се враќа преку еферентниот пат кој е tractus corticobulbaris до моторното јадро на n. trigemini од него преку мотоневронот директно во мускулот. Симпаторски импулси ги инхибираат мускулите елеватори на мандибулата, а истовремено ги активираат мускулите депресори на мандибулата. Понатаму, следуваат автоматски повторувања на

и со што се добива серија на ритмички ұвакални движења, коишто се додека не дојде до оформување на голтачкиот булавац, а кога се оформи голтачкиот болус, се појавува голтачка и настапува голтањето. Со голтнувањето престанува и тој на ұвакањето.

ВИДОВИ НА МАСТИКАЦИЈА

Според најсовремените сфаќања за физиологијата на макро- и микромасетеричките мускули, постојат два основни типа мастикација, масетеричен тип и темпорален тип. Типот на мастикација го одредуваат активноста на темпоралните мускули и движењата на мандибулата при ұвакањето.

Масетичен тип

Овој тип мастикација се извршува во најголем дел од движењата на масетеричните мускули, а при ұвакањето преовладуваат хоризонталните (латералните) движења на мандибулата. Се развива голем ұвакален притисок, што резултира со висока ефикасност при мелењето на храната. Масетеричниот тип мастикација се препознае по карактеристичното скрипче на јадењето и по обликот на ѕидот на брадата за време на ұвакалниот акт и изразената скапулодорзална контракција на туберите на забите во подоцнежните години на животот.

Темпорален тип

Темпорален тип ұвакање се извршува со обострана активност на темпоралните мускули и преовладуваат

ните движења на мандибулата (отворање и затворање на забите кај темпоралниот тип џвакање се карактеризираат со тубери и длабоки фисури и секогаш се во длабок кај овој тип мастикација механичката обработка на храна има помала ефективност.

2.2.2.2. Испитување на џвакалната способност на мастикааторниот апарат

За испитување на џвакалната способност на мастикааторниот апарат се познати следниве методи:

статички

статичко-функционални и

функционални.

СТАТИЧКИ МЕТОДИ – се користени за брза анализа на џвакалниот апарат и се базираат на податоците за забите кај темпоралниот статус. Во нивната основа за џвакални коефициенти се употребувани таблици од повеќе автори (Лесман, Боянов) и др., а потоа според формула е преизчислена процентот на мастикааторната ефикасност.

СТАТИЧКО-ФУНКЦИОНАЛНИ МЕТОДИ – Курљандскиј први статичко-функционален метод за пресметување и читање на индексот на џвакалниот апарат. За таа цел користел коефициенти на собствена шема, т.н. пародонтограм, со кој се одредува индексот на забите и потпирниот апарат, и коефициенти од кинеметрички средни вредности, изразени во кг. Од овие коефициенти ја пресметувал џвакалната ефективност за секој заб, група заби или цело забало.

ФУНКЦИОНАЛНИ МЕТОДИ - објективната проценка на функцијата на јадењето се изведува врз основа на состојбата на јевакалниот апарат со основни принципи:

преку определување на крајниот резултат од механичкото раздробување на храната т.н. јевакални преби, и
преку анализа на регистрираните движења на долната и јевакалните мускули за време на јевакалниот акт т.н. методи.

Јевакални преби

Проценувањето на мастиаторната ефикасност се врши преку определен број јевакални циклуси или точно определен број на мастикација. По завршување на мастикацијата, храна се промива и просејува низ сита со определена ситина на отворите. Заостанатите честици од тест храна често се претвораат во процентуална вредност, посредувајќи го определена формула.

Најголемиот недостаток на јевакалните преби е што од изјеваканите честици можат да се загубат при процесот на просејување или да се проголтаат, а влажноста и исушувањето на храната имаат важно влијание врз крајниот резултат. Исто така, времето на секундите и бројот на јевакалните циклуси влијаат на испитаниците.

Се смета дека индивидуалната проценка на јевакалната ефикасност на јевакалниот апарат може да се добие само ако

тата количина тест храна се ұвака се до появата на рефлекс (Попов и сор. 1983). Затоа поголем број индикатори им придаваат големо значење на графичките определување на ұвакалната ефективност.

Графички методи

Во групата графички методи спаѓаат:

мастикациографија

мастикациодинамометрија

тентодинамометрија

мнотонометрија

електромиографија

фонографија.

МАСТИКАЦИОГРАФИЈА - е функционален графички метод кој со определен методика се регистрираат рефлекторните движења на долната вилица и контракцијата на ұвакалната мускулатура при извршување на конкретна мастикаторна задача. Притоа се добива комплекс на движења поврзани со ұвакањето на залак и внесувањето во устата до голтањето.

МАСТИКАЦИОДИНАМОМЕТРИЈА - е метод за определување на силата на мастикаторните мускули создадени при механичкото извршување на определената количина тест храна, со истовремено регистрирање на движењата на долната вилица. Мерен инструмент е фагодинамометар.

ГНАТОДИНАМОМЕТРИЈА - е метод со кој се определува силата загризна сила на јувакалната мускулатура, со интервал на мерна трака измеѓу антогонистичкиот пар на заби. Инструмент е гнатодинамометар.

МИОТОНОМЕТРИЈА - е метод за определување на функцијата напрегање на мускулите (тонусот) преку мерење на набисностите при соодветни преби. Тонусот на мускулите се мери при контракција и во мирување.

ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЈА - е метод за регистрирање на биохимите појави, кои се јавуваат во мускулите за време на контракција. Со електромиографијата може да се проучи зависноста на одделни мускули и движењата на долната и горната членка во тек на извршување на различни функции: затворување на устата, јавкање, мелење и голтање на храната. Освен тоа и јувакалните мускули, со овој метод се испитуваат и макулите мускули, типовите на голтање, грешките во говорот и дишаните на мускулите во врска со дишењето на уста. (Симоновски, 1979).

ФОНОГРАФИЈА - е метод за испитување на говорот. Документот на кој се прикажува е наречена фонограма, и претставува брановиден линијар. Водечко значење имаат гласните звукови, затоа што имат најголема амплитуда и ги определуваат врвовите на звукот.

Тест храна

За да може клинички да се испитува функцијата на крниот орган, потребно е тој да изврши конкретна функција. За таа цел се користи тест храна. Конзистенцијата и обемот на тест храната имаат големо влијание врз крниот акт. Затоа е неопходно тест храната да е стандардизирана за секој испитаник. По конзистенцијата тест храната бидејќи тврда, средно тврда и мека. Како тест храна се користат намирници од секојдневниот живот (леб, кикирики, срев, бадем, јачмен, кокос, месо и др.).

2.2.3. Голтање

Голтањето е втората етапа од ингестијата и настапува кога се оформи голтачкиот болус и ќе се појави голтачекс. Со голтањето болусот поминува низ грлото, крните хранопроводот и се испраќа во понатамошните партии на глаткиот тракт за следната фаза на варањето. Актот на голтање е многу сложен невромускулен процес. Се состои од три фази: орална, фарингеална и езофагеална.

Орална фаза - во текот на оваа фаза долната вилица е фиксирана, така што јазикот има цврст потпирач за да спречи своите движења со кои болусот ќе биде потиснат во грлото. Со контракција на мускулите на подот на вилицата и брановидните контракции на јазикот се потиснува болусот напред, за тоа време устата е затворена напред.

ните, а позади со гласовеларниот вентил кој го градат не-
ните лакови, јазикот и мекото непце. Овој вентил е затворен
да се спречи предвременото влегување на храната во грлото.
Моментот кога ќе дојде до отворање на гласовеларниот вентил,
брекно се затвораат сите вентили кои спречуваат погрешен
влез на храната, а тоа се: Еустахиевата туба, велофарингеалниот
фарингеалниот вентил. Така храната од устата преку оро и ла-
тентофаринксот поминува во езофагусот.

3 ДОСЕГАШНИ ИСПИТУВАЊА СО ОСВРТ НА ЛИТЕРАТУРА

САДЖНИ ИСПИТУВАЊА СО НА ЛИТЕРАТУРАТА

Во текот на третата деценија на овој век, направени се некои настани и испитувања на стоматологијата за формирање на егзактни методи кои помош ќе може да се процени ефектот од мастикацијата како израз на една од функционалните способности на човекот систем.

Првиот сериозен пристап кон овој проблем го направи Шел во 1924 година. Тој пробал објективно да ја оцени мастикациска функција кај индивидуи со здрави природни заби и нотчести забни протези, мерејќи го степенот на иситнетост на тест храна по определен број џвакални циклуси. Притоа, испитувања користел два вида тест храна, лешник и парчиња кокосов орев, со иста големина и количина, подложени на мастикаторен процес со 50 џвакални циклуси. По завршувањето на мастикацијата исплуканата соџвакана храна се делила и просејувала низ четири сите со различна големина на отворите. Притоа, заостанатата содржина на одделно просејуваните отвори се претворил во процентуална вредност, и на тој начин ја може проценката на мастикаторната ефикасност.

Овој метод има голема вредност како примарен метод, али е непрецизен и дава само груба ориентација за спомогнатие на џвакање, додека нејзиниот најголем недостаток е тој што не е стандардизиран.

По Cristiansen повеќе автори објавуваат свои џвакални методи: Paulsen, Claussen, Balters, Ascher и други

тава, првиот понатамошен чекор во конструкцијата на тестовите мастикации ефикасност го направи Gelman во 1933 година издавувањето на својот труд.

Во своето испитување како тест храна користи бадеми, јабаци и семки од праски, односно храна која не се размекнува и останува во текот на мастикациониот процес под дејство на плунгера. Вкупната маса на тест храната била точно определена и изнесувала 5 грама. При даден знак, испитаникот ја става храната во устата и започнува да ѝ вака за време од 50 секунди (што го мери со хронометар). Со ѿваканата и исплуканата храна тронива и процедува преку газа, ја суши во водена бања, ја извршува низ сито со тркалезни отвори чиј дијаметар изнесувал 10 милиметри. Остатокот на ситото го мери на аналитичка вага, а потоа пресметува во % на ѿвакална ефикасност со формула која ја предложил, а која гласи:

$$P = \frac{E \cdot M}{T \cdot X}$$

каде што се:

E - еластичитет,

M - маса

T - време

X - психосоматска состојба.

Всушност, Gelman извршил стандардизирање на ѿвакална проба, одредувајќи ги основните елементи на тестот (количината храна, времето на ѿвакање, големината на отворите на

Според Gelman, лубето со нормално развиен и сочуван корарат можат да се раздробат и сомелат 5 грама бадеми и јади до честици кои не го надминуваат дијаметарот на притоа. Мастикарната ефикасност е 100%.

Во 1937 година Thompson ја применува Гелмановата проба, со помош на истата тест храна. Ја испитувал ефикасноста на мастикарната ефикасност кај пациенти со сочувана забна низа и пациенти со мобилни протези. Мерењето на времето на вршење на тест храна го вршел со помош на повеќе сита чиј дијаметар ја вариирал од 4 до 12, а добиениот распон на вредноста на времето го нарекол опсег на үвакање. Бројот на үвакал-даси бил лимитиран со фреквенција од 10 циклуса. Врз основа на резултатите на испитувањата дошол до сознание дека пациентите со мобилни протези имаат околу 20% послаби резултати во компарацијата на испитаниците со сочувана забна низа.

Во 1940 година Diabreg за прв пат го поставил прашањето за влијанието на различните оклузални површини врз үвакалниот ефект. Затоа, во 1942 година во испитувања користел тотални протези во кои биле поставени различни оклузални површини. Во истиот труд тој изнесува и мислењето дека треба да се прифаќаат податоци и информации кои во таа смисла се насочени кон подобрување на мастикацијата.

Diabreg (1942) за тест храна употребил желатин и сочувана забна низа за испитувања на мастикарната ефикасност кај индивидуи со природни и синтетички носители на тотални протези. Тој заклучил дека ефикасноста на мастикацијата се намалува откако ќе се намали

одната оклузија. Индивидуите кои носеле протези покажале ефикасност на јувакање за разлика од индивидуите со послати природни оклузии. Просечниот број јувакања варираше меѓу 20 и 100 јувакања. Објаснувањето на Dalbreg е, доколку се намалува јадната површина, може да се очекува дека одредено лице ќе потолко за да се достигне голтачката конзистенција на јаде. Тој заклучил дека за секое лице постои хабитуелно јаде.

Yurkstas и Manly (1949) го испитувале влијанието на оклузалните контактни површини врз јувакалниот ефект. За тоа формирале оклузален сендвич од различни видови восок чии дошли до сознание дека ефективната оклузална површина е само мал дел од оклузалната површина на забите. За време на испитување пробале да извршат проценување на мастикатор-вредност на оклузалните површини на заби, и успеале да јадат дека првиот премолар опфаќа 8,1% од вкупната вредност на ефективната оклузална површина во процесот на јувакање, вториот премолар 12,9%, првиот молар 36,7%, а вториот молар 27,9%.

Истите автори во 1950 година за прв пат го испитуваат влијанието на видот на тест храната врз јувакалниот ефект на индивиду со природно забало. Потоа волуметриски ги одредуваат процедените фракции на изјуваканата храна низ 10 видови храна кај 35 лица од секојдневната исхрана. Притоа добиваат многу висок процент на исти резултати при јувакањето на исти жилача храна кај испитаниците со природно забало.

Manly и Braley (1950) развиваат гравиметриски тест за јакање со желба преку анализа на дистрибуцијата на парчиња изцвакана храна да се процени јакалната способност и да се процени влијанието на загубата на забите врз јакањето. Преку анализа на дистрибуцијата на парчињата изцвакана храна, зајакалната на ситата со различна големина на отворите, пробале ја одредат оптималната големина на парчињата изцвакана храна, а бројот на јакалните циклуси таа да се постигне и површина на отворите на ситата кои ќе може да се стандардизираат. Резултатите потврдиле дека јакањето е селективен процес, каде што парчињата кикиритки поголеми од 0,84 mm во промер потврдо се иситнуваат од малите парчиња.

Авторите Kapur, Soman и Yurkstas (1964) формирале специфична постапка за одредување на видот на храната кај мастиаторната ефикасност. Испитувањата опфатиле 35 вида храна, меѓу коишто се и: кикиритки, морков, кокос, салата, шунка, бадем, соја, орев, месо, леб и др. и утврдиле дека од нив само 33 видови храна можат да се користат како тест храна во тестовите за одредување на мастиаторната ефикасност. Исто така, го лимирале и бројот на јакалните циклуси за секоја одделна храна, во зависност од нејзината конзистенција (така за ореви тој изисувал 20 јакални циклуси, за сиров морков 40 итн.). Изцваканата храна ја промивале и просејувале низ сита со различна големина на отворите. Заостанатите честици на секое сито ги собрале во епрувета, ги центрифугирале и го мереле нивниот колумен. Мастиаторната ефикасност ја проценувале делејќи го

суненот на тест храна кој заостанал на одредено сито со цели волument на тест храна што е применета кај испитаникот. Специфичната вредност ја изразувале во проценти.

Во 1965 година Yurkstas го испитувал мастикааторниот процес и докажал дека ұвакањето е селективен процес, при што постапните честици на тест храната побрзо се смалуваат отколку големите, така што мастикааторната способност ја дефинирал како вредност на храна кој поминал низ сито со одредена големина по предвиден број ұвакални циклуси.

Nikšić во 1965 година контруирал тест на мастикааторна ефикасност, во кој користел стандардизирана тест храна во формулка на пржен јачмен кој го употребил како паралелен контролен метод на електромиографска регистрација во рамките на испитувањата на невромускулната адаптација на мобилни протези. Тестот е формиран така што се земала средната вредност на сочваканата тест храна по три едноподруги ұвакања, од кои секое е реализирано со 20 ұвакални циклуси.

Понатаму, истиот тест на мастикааторна ефикасност го модифицирале Nikšić и Miše во 1967 година и го варолизирале 100 две групи испитаници чија возраст се движела меѓу 20 и 25 години. Првата група се состоела од 22 испитаници со дефект на макро- или макро-микро-низа, а втората група содржела 18 испитаници со сочувана макро-низа. За секое испитување како тест храна се употребени 100 зрнца пржен јачмен, кои се сочвакани во три наврата со по 20 ұвакални циклуси кои биле под контрола на метроном. По изведената мастикација се броеле сите зрна кои при мастикацијата

на цели, а проценувањето на мастиаторната ефикасност се врши со одземање на нивниот број од вкупниот број тести-
мица.

Рубинов (1965) за испитување на мастиаторната ефикасност на јувакалниот апарат, воведува функционален графички метод на мастикациографија. Преку овој метод тој графички ги конструирал рефлекторните движења на долната вилица и контракции на јувакалните мускули за време на мастиаторниот акт, и цел конструирал апарат мастикациограф, составен од: балон, гумено црево, Мареева капсула, писач и кимограф. Комплекс на движења, поврзани со јувакањето на залак хранесувањето во устата до голтањето, го добивал запишан кимограф, а кривата ја нарекол мастикациограма. Како тест користел орев и двопек. Индивидуи со интактно забалојатка орев од 2,5 гр. ја сојувакувале со 30 јувакални циклуси, јувакалниот период траел 26 секунди.

Frentzen (1970) вршел клиничко-експериментално испитување на мастиаторната ефикасност кај испитаници со сочуван забало. Од добиените резултати заклучил дека брзината на јувакање и јувакалниот притисок растат до осумнаесеттиот јувакален циклус, а понатаму остануваат на постигнатото ниво.

Krysinski (1975) го испитувал индивидуалниот варијабилитет на испитување на храната во рамките на функционалната проценка на мастиаторната ефикасност, и дошол до сознатие дека опсегот на индивидуалниот варијабилитет во ефектите на мастикацијата покажува извесна системска корелација во

дневна насока со бројот на ұвакалните движења и големината на болусот тест храна. Индивидуалниот варијабилитет е минимален во оваа фаза на фрагментација на болусот тест храна кога болусот е подготвен за актот на голтање. Од тоа произлегува во голема мерка за тестот на мастикаторната ефикасност и се чува односот на фреквенцијата на ұвакалните движења и волуменот на болусот тест храна.

Jović (1981) мастикаторната ефикасност ја испитуваше кај индивидуи со здрав мастикарен орган по методот на Рубинов од 1965 година со истовремена регистрација на акциониот потенцијал на темпоралните мускули. Добиените резултати показваат дека постои поврзаност меѓу тестот на мастикаторната ефикасност и електромиографските варијабилности во акциониот потенцијал кај темпоралните мускули.

Шчепановик (1985) за испитување на мастикаторната ефикасност ја применува мастикациографијата на Рубинов, при што регистрирајќето на рефлекторните движења на долната вилица и контакцијата на ұвакалната мускулатура ја врши на кимограф. Испитувањата ги спроведува кај испитаници со здраво забало и носиатели на тотални протези, а како тест храна употребува јатка со определена тежина од 2,5 грама. Од анализата на мастикациограмите дошол до сознание дека испитаниците со интактно забало тест храната ја ұвакаат за 17,2 секунди, со 20,4 ұважни циклуси, со мастикаторна фреквенција од 1,2 секунди, време на дробење од 0,7 секунди и должина на мастикаторната трајност од 17,4 см.

Мартиновик (1987) ја испитувал корелацијата на активноста на загризнатата сила со електромиографска активност на мастиаторните мускули. Загризнатата сила ја одредувал со домашно конструиран пизоелектричен гнатодинамометар. Паралелно со гнатодинамометријата врши и определување на мастикациската ефикасност со помош на електромиографија. Притоа ја определува биоелектричната активност на мастиаторните мускули (*m.maseter im.temporalis*) при реализација на конкретна мастиаторна задача (електромиомастикациографија). Како тест храна испитува се три зрна кикиритки со приближно еднаква големина. Регистрирањето на биоелектричната активност на мастиаторните мускули ја врши на шематска хартија на Dynograph, а кривата е марченена електромиомастикациограма. Од анализата на резултатите дошол до заклучок дека испитаниците од машки пол и женски пол имаат поефикасни во реализација на конкретна мастиаторна задача. Исто така мускулниот систем на елеваторите на мандибулата кај испитаниците од женски пол е значително поефикасен во однос на аналогниот систем кај испитаниците од женски пол, при манифестирање на максимална волна загризна сила.

Велески (1988) врши определување на џвакалните рефлекси кај испитаници со интактно забало од наша популација и испитаници со субтотални протези. Испитувањата ги врши со специјално конструиран електрогнатодинамометар. Осетливиот дел на гнатодинамометарот е мерната мембра на која се залепени електроотпорни ленти, и е приклучена на мерни инструменти *digital indikator - Kyowa*.

Од анализата на добиените резултати кај испитаните со интактно забало, дошол до сознание дека постои разлика во развивањето на загризната сила помеѓу испитаниците од машки и женски пол. Сигнификантно повисоко вредности се добиени кај машките испитаници што посебно се карактеризира за забите од моларната регија (531,3 N за машки, а 389 N за женски пол). Исто така регистрирал значително повисоки вредности кај масетеричниот тип на мастикација, со сигнификантни разлики на загризната сила кај забите во моларната регија.

Од сите наведени примери видлива е основната тенденција на насочување за формирање тестови на мастикаторна ефикасност кои ќе ја задоволат егзкатноста на испитувањето на мастикаторната ефикасност која Manly и Braley ја дефинирале како степен на иситнетост на храната, како и ќе се избегнат во што поголема мерка факторите кои можат дефинитивниот резултат да го менуваат во однос на реалната партикуларијација на тест храната што е извршена во текот на мастикаторниот процес.

4 ЦЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО

Следи ги во предвид на нашите досегашни откриенки и истакнатите функционски и техничарски апарати, креациски и редовните показатели за досегашните испитувачи, да се постави следниот определен цели:

да се испитуваат кај испитувачи од наша популација со сочуваните иматицијални, порекло и стапка (Англија, Канада, Австралија, Европа и др.) и да се изучат и оценат компонентите на институционистичкиот орган, да се определат техничарскиот метод, поску и извршување на конкретна институција;

4 ЦЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО

да добиени истиотични (реди) предности на овој институционистички метод индивидум со интактичко заболување, со оглед на тоа што им се прашани такви испитувања кај наша институција;

да добиени соодветни за вливачкото на податоците и тие да се користат како целини на овој метод кај институцијата;

да добиените соодветни предности од овакото институционистички метод индивидум со интактичко заболување да претстават референтни предности за определување на техничарскиот метод кај индивидум којшто не претставува рижагово;

да крајната цел на нашето испитување е со стапка на стапка на метод-електромостикографија, за определување на техничарски метод да ја дополнува и потпорогише нашата стапка-електромостикографска теорија и практика.

ИСПИТУВАЊЕТО

Испитувањето ги во предвид нашите досегашни сознанија за да ја покажеме ефикасност на јувакалниот апарат, врз база на овој тест и доказатели за досегашните испитувања, во овој тест ќе поставиме следниве цели:

кај испитаници од наша популација со сочувано пристапување на јувакалниот ефект, преку извршување на конкретна задача;

да добиеме нормативни (средни) вредности на јувакалниот ефект кај индивидуи со интактно забало, со оглед на тоа што ќе бидат вршени такви испитувања кај наша популација;

да добиеме сознанија за влијанието на полот и типот на индивидуите врз јувакалниот ефект;

да добиеме средни вредности од тестот на мастикацијата кај индивидуи со интактно забало, ке претставуваат СРЕДНИ ВРЕДНОСТИ за определување на јувакалниот ефект кај индивидуи носители на протетичко помагало;

крајната цел на нашето испитување е со помош на јада-електромастикографија, за определување на јада да ја дополниме и потпомогнеме нашата стоматологија и практика.

5 МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Библиография

Изучуването бе изведено на студенти од 13-тият курс по специалността "Стоматологичен факултет", и ученки од 14-тият курс по специалността "Клиничка хирургия" от Скопје. Вкупно бе професорски вик на 100 и ученици. За тие 36 испитувачки беа създавани работни места, а споделените факултети са имале и вред патоложки практики и критични експертизи на индикаторите системи.

Испитувалите се извадени са 96 испитувачи, кои са били разделени в 33 от ниви пол.

5 МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Библиос поведение испитувачи

413

от интактно забързо и сомуване

Факултет

95

женски и 41 мъжки.

взети от 1983

5.2. Метод на работа

Методът на работа се състоише от две дели:

метод за клинични изпитувания и

метод за изпитуване на индикаторната ефикасност

5.2.1. Метод за клинични изпитувания

За испитуваните са взети 30 пациенти, и зато са извикани 30 изследвачи. Изпитуваните са подредени така, че изпитувачите да имат настийчарски систем и интактно лигавично забързо. Така

5. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

5.1. Материјал

Испитувањата беа изведени на студенти од II, III и IV година на Стоматолошкиот факултет, и ученици од IV година на КУЦ "Ланче Карабозов" во Скопје. Вкупно беа прегледани 413 студенти и ученици. Од нив 96 испитаници беа со интактно природно забало, сочувана оклузија (Англе I класа) и без патолошки промени на другите компоненти на мастикаторниот систем.

Испитувањата се изведени кај 96 испитаници, од кои 63 се од женски, а 33 се машки пол,

Шема-преглед на испитуваниот материјал

Вкупно прегледани испитаници

413

со интактно забало и сочувана
оклузија

96

женски	машки
63	33

5.2. Метод на работа

Методот на работа се состојеше од два дела:

метод на клиничко испитување, и

метод на испитување на мастикаторната ефикасност

5.2.1. Метод на клиничко испитување


Од испитаниците е земена анамнеза, а потоа и клинички се прегледани. Испитувањата се изведени само кај испитаници со здрав мастикаторен систем и интактно природно забало. Под

интактно природно забало се подразбираше присуство на сите заби во двете вилици (со или без присуство на третиот молар), додека индивидуи со забни надополни не се вклучени во ова испитување.

При клиничкиот преглед го определуваме и типот на џвакање. Типот на џвакање го проценуваме со инспекција и палпација на оклузалните површини на моларите, со цел да откриеме дали постои или не абразија. Типот на џвакање, исто така, лесно можеме да го одредиме, со тоа што од испитаникот баравме да направи латеро-оклузија во границите на функцијата на џвакање. Инди-видуата што џвака со вертикални движења, т.е. темпорален тип или не може (не умее) да го направи ова движење и да ги доведе забите на една страна во оклузија, или бочните заби на балансната страна ќе бидат далеку едни од други, било затоа што некои заби на работната страна во вертикалa ја оддалечуваат вилиците, било заради тоа што доаѓа до трансверзално разидување на горната и долната низа на забите.

5.2.2. Метод на испитување на мастикаторната ефикасност

Во нашето испитување за определување на мастикаторната ефикасност го користиме методот мастикациографија, кој претставува графички метод за обработка на евидентираните движења на долната вилица и џвакалните мускули за време на џвакањето. Мастикаторната ефикасност ја определуваме преку бројот на мастикаторни циклуси и времето на мастикација кое е потребно за да се иситни храната, да се хомогенизира, да се



ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ НА ЕЛЕКТРОМАСТИКАЦИОГРАФ

5.2.2.2. Принцип на работа

За време на ұвакањето контракцијата на ұвакалната мускулатура и движењето на мандибулата се пренесуваат на гумениот балон, а промените на притисокот во гумениот балон се предават преку гуменото црево до Мареевата капсула и предизвикат осцилации на нејзината мембрана. Овие осцилации преку се пренесуваат до модулот во кој е вградена фотокелија работи на принцип на светлина. Пробивот на светлина низ келијата ќе доведе до создавање на струен импулс кој служи како сензор. Овој струен импулс го прифаќа А/Д конвенторот кој изведува до компјутерот. А/Д конвенторот (картица) е 16 канали и е вграден во компјутерот. Служи за поврзување на надворешниот модул со компјутерот и овозможува анализирање на излите. Компјутерот е XT/PC ИМВ компатибilen. За да може ова да се изврши, се користи (SOFTWARE) CAI, подготвен на Биотехничкиот факултет во Скопје - Кабинет за биокибернетика.

5.2.2.3. Начин на мерење


Мерењето се изведува во тек на 100 секунди. За тоа се на пациентот му се дава да ұвака. Како тест храна користи се орев со точно определена тежина (2,5 грама) бидејќи мускулатурата конзистенција е со средна тврдост (80-100 N). Почетоците на крајот на тестирањето се означени со звучни сигнали од компјутерот. По 1 минута на аквизиција на екранот на компјутерот се јавува анализирана крива - електромастикограма, сниметраенето на ұвакањето изразено во милисекунди. Софтверот

наде секој сегмент (фаза) од кривата електромастикациограмата го зголеми и со помош на два маркера да го оддели. Со тоа дат можност за анализа на секоја фаза одделно. Истовремено го дава и времетраењето на секоја одделна фаза.

Добиените криви електромастикациограми, компјутерот ги меморизира на дискета и истовремено ги отпечатува на принтер, и служат за анализа и документација.

5.2.2.4. Читање на записот и вреднување на резултатот


Записот на јавакалните движења на долната вилица претставуваат редица брановидни криви. Целиот комплекс од движења поврзани со јавкањето на залакот храна од внесувањето во устата до голтањето се карактеризира како ЈВАКАЛЕН ПЕРИОД, а кривата ЕЛЕКТРОМАСТИКАЦИОГРАМА.



ЕЛЕКТРОМАСТИКАЦИОГРАМ

Во секој јавкален период се разликуваат 5 фази, а секоја фаза има свој карактеристичен запис. Анализата на тие фази има свое клиничко значење.

II фаза - го означува физиолошкото мирување на долната пред воведувањето на храната во устата. Во тоа време тонусот е во минимален тонус, а забите се одвоени 2-3 мм. обележана како хоризонтална линија.




k=komandi, i=izlez

III фаза - отворање на устата и внесување на храна во првото нагорно колено на кривата, и неговата косина бразната на внесувањето храна во устата.



k=komandi, i=izlez

III фаза - е ориентациона фаза и одговара на почетната фаза на џвакање кога доаѓа до дробење на храната. Траењето оваа фаза зависи од физичко-механичките особини на храната и графички може да биде изразена во вид на еден бран или збир од бранови со неколку подигнувања и спуштања на различни височини.




III ФАЗА

IV фаза - е основна во функцијата на џвакањето и го означува мелењето на храната. Графички се карактеризира со правилно периодично сменување на џвакални бранови кои го означуваат џвакалниот циклус.

Во џвакалниот циклус се вклучени сите движења кои се поврзани со спуштање и подигање на долната вилица до притискање на забите. Во оваа фаза кај џвакалниот циклус графички се разликува нагорно колено кое го означува спуштањето на долната


шица, и надолно колено кое го означува подигањето на долната щица. Карактерот и продолженоста на тие бранови при нормална состојба на чвакалниот апарат зависи од конзистенцијата и големината на залакот.



IV ФАЗА

V фаза - го означува оформувањето на залакот и последователното голтање. Графички тоа е брановидна крива со некое намалување во височината на брановите. Формирањето на залакот и подготвувањето за голтање зависат од својствата на храната. При неки храни залакот се формира за еднократно голтање, додека кај другите храни таа се формира и голта во неколку голтки. По

шето на залакот повторно се воспоставува состојба на мир
закалниот апарат, хоризонтална линија на графиконот.



6 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО

6.1. Статистичките параметри на обработката на податоците

Статистичките параметри на податоците, дадени во табл. 1, покажуваат дека идентичните индивиди со интактичко небапо, покажуваат идентични статистички карактеристики како идентичните индивиди со скопјески небапо, а времето на обработка на податоците е слично. Статистичките параметри на обработката на податоците покажуваат идентични статистички карактеристики како идентичните индивиди со скопјески небапо, а времето на обработка на податоците е слично. Статистичките параметри на обработката на податоците покажуваат идентични статистички карактеристики како идентичните индивиди со скопјески небапо, а времето на обработка на податоците е слично.

6.2. Резултати од испитувањето

Според резултатите на испитувањето, обработката на податоците со скопјески небапо, со користење на методот на квадратни корен, покажуваат идентични статистички параметри, со користење на методот на квадратни корен, за сметка на постојаните учењи програми. Статистичките параметри се просекувани и стандардизирани, за сметка на постојаните учењи програми. Статистичките параметри се просекувани и стандардизирани, за сметка на постојаните учењи програми.

Статистичките параметри кои се користат во испитувањето на обработката на податоците се стандардизирани, за сметка на постојаните учењи програми.

Според резултатите на испитувањето, обработката на податоците со скопјески небапо, со користење на методот на квадратни корен, покажуваат идентични статистички параметри, со користење на методот на квадратни корен, за сметка на постојаните учењи програми. Статистичките параметри се просекувани и стандардизирани, за сметка на постојаните учењи програми. Статистичките параметри се просекувани и стандардизирани, за сметка на постојаните учењи програми.

ОД ИСПИТУВАЊЕТО

1. Компјутерско-статистичка обработка на податоци

Статистичката обработка на податоците, добиени со
методи кај индивидуи со интактно забало, при реали-
стичката статистичка задача, е вршена на компјутер-
от 11/780 при ИЗИС - Скопје. За целите на статис-
тичката обработка изгответен е пакет компјутерски програми, пи-
тограмскиот јазик FORTRAN 4. Организацијата на обра-
ботката е така што најпрво е формирана една основна
датотека, од која, во зависност од аспектот на истра-
жувања или меѓув зависност на две селектирани групи по-
датоци, за секоја парцијални датотеки. За пресмету-
вачките параметри, се користени потпрограми, кои
се користат во секоја од постојните главни програми.

Статистичките параметри се пресметани и прикажани во
форма, за секој од истражувачките аспекти. Добиените
результати се прикажани во вид на графикони и табели.

Статистички параметри кои се користат во анализата на експериментал-
ните резултати

Во анализата на експерименталните резултати, во ста-
тистичката обработка се применети стандардни статистички па-
раметри: средна вредност, стандардна девијација, коефициент
за корелација, индекси на структурата и коефициент на корелација.
На статистичката сигнifikантност на појавите корис-
тат се методи кои се користат при испитувањето на две групи (X и Y)
кои содржат n_1 , односно n_2 елементи.

Алгебарските изрази за горенаведените статистички параметри се следниве:

СРЕДНА ВРЕДНОСТ - (аритметичка средина)

$$X_{n1} \quad Y_{n2}$$

$$X_{n1} = \frac{1}{n_1} \sum_{k=1}^{n_1} X_k; \quad Y_{n2} = \frac{1}{n_2} \sum_{k=1}^{n_2} Y_k$$

каде што се: X_k , Y_k , "к" членови на серијата X , односно Y

n_1 - вкупен број членови на серијата X ,

n_2 - вкупен број членови на серијата Y .

СТАНДАРДНА ДЕВИЈАЦИЈА: G_x , G_y

Таа претставува стандардно отстапување на членовите од серијата во однос на аритметичката средина

$$G_x^2 = \frac{1}{n_1} \sum_{k=1}^{n_1} (X_k - X_{n1})^2; \quad G_y^2 = \frac{1}{n_2} \sum_{k=1}^{n_2} (Y_k - Y_{n2})^2$$

каде што се:

X_{n1} - средна вредност на членовите од серијата

Y_{n2} - средна вредност на членовите од серијата

КОЕФИЦИЕНТ НА ВЕРИЈАЦИЈА: K_x , K_y

Дава информација за степенот на дисперзија на членовите на серијата:

$$K_x = \frac{G_x}{X_{n1}} \cdot 100 (\%); \quad K_y = \frac{G_y}{Y_{n2}} \cdot 100 (\%)$$

каде што се:

X_{n1} , Y_{n2} - средни вредности на серијата X , односно

G_x , G_y - стандардни девијации на серијата X , односно Y

ИНДЕКСИ НА СЕРИЈАТА: I_s

Дава информации за процентуалната застапеност на елементите со одредени квалитативни својства во однос на вкупниот број елементи на серијата.

$$I_s = \frac{d}{n} \cdot 100 (\%)$$

каде што се:

n - вкупен број елементи во серијата

d - број на елементи со заеднички својства

КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА: R_x, Y

Овој статистички параметар, дава информации за законот за слагање или не слагање на веријациите, при што врз основа на позната појава можат да се добијат информации за непозната појава.

За стабилни појави карактеристична е линеарната, додека за високоваријабилни појави, криволиниската корелација.

$$R_{x, Y} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})(Y_k - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n (Y_k - \bar{Y})^2}}$$

$$\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$$

$$\sum_{k=1}^n (Y_k - \bar{Y})^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Y_k - \bar{Y})^2$$

каде што се:

$R_{x, Y}$ - коефициент на корелација

n - број на членови на серијата

\bar{X}_n, \bar{Y}_n - средни вредности на серијата X , односно Y

G_x, G_y - стандардни девијации за серијата X , односно Y

на коефициентот на корелација, $R_{x,y}$ се движат од +1 (позитивна корелација) и од -1 до 0 (нула) (негација).

СТАТИСТИЧКА СИГНИФИКАНТНОСТ - "T" ТЕСТ

При тестирање на хипотезата дали постојат значајни разлики средната (ариметичка) вредност на членовите од двете серији, се поаѓа од "нултата хипотеза", која претпоставува постојана значајна разлика.

$$\frac{X_{\bar{n}_1} - Y_{\bar{n}_2}}{\sqrt{\frac{n_1 G_x^2 + n_2 G_y^2}{n_1 + n_2}}} \sim \frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2} (n_1 + n_2 - 2)$$

$X_{\bar{n}_1}$, $Y_{\bar{n}_2}$ - ариметичка средина на серијата X, односно Y
 G_x , G_y - стандардна девијација на серијата X, односно Y
 n_1 , n_2 - вкупен број на членовите на серијата X, односно Y
 $n_1 + n_2 - 2$ - "T" вредност

Проверување на "нултата хипотеза" настанува кога пресметаната вредност на тест статистиката $t_{n_1+n_2-2}$ (или "T" вредност) е поголема од табличната, која се дефинира во зависност од избраната веројатност на појавата, која во нашиот материјал е дадена со 0.05. Отфрлување на "нултата хипотеза" настанува кога пресметаната "T" вредност е поголема од табличната, што укажува на сигнификантна разлика помеѓу двете разгледувани појави.

6.2. Резултати од тестовите на мастикуларна ефикасност кај индивидуи со интактно забало

Клиничките тестови на мастикуторна ефикасност се спроведени кај испитаници, со интактно забало, сочувана оклузија (Англе I класа) и без патолошки промени на другите компоненти на мастикуторниот систем.

Мастикуторната ефикасност е определена преку една опстојна анализа на електромастикационограмите, а притоа се користеат следниве параметри: бројот на ұвакални циклуси и времетраењето на мастикацијата што е потребно да се иситни храната, да се хомогенизира, да се оформи голтачкиот болус и да се појави голтачкиот рефлекс како завршна точка на ұвакањето.

Испитаниците се поделени според полот на: машки и женски и според типот на мастикација на: масетеричен и темпорален тип.

Во табелата 6-1 е прикажана дистрибуцијата на испитаниците според полот (машки и женски) и нивната возраст.

Од табеларниот приказ се гледа дека е поголем бројот на испитаници од женски пол, а испитаниците се скоро на иста возраст.

Табела 6-1 ПОЛ И ВОЗРАСТ НА ИСПИТАНИЦИТЕ

	M	Z
n	33	63
\bar{X}	19.64	20.19
SD	1.967	1.81
CV	10.01	8.96

M – ИСПИТАНИЦИ ОД МАШКИ ПОЛ

Z – ИСПИТАНИЦИ ОД ЖЕНСКИ ПОЛ

\bar{X} – СРЕДНА ВРЕДНОСТ НА ЖИВОТНО ДОБА

SD – СТАНДАРДНА ДЕВИЈАЦИЈА

CV – КОЕФИЦИЕНТ НА ВАРИЈАЦИЈА

6.2.1. Вредности на времетраењето и
бројот на џвакалните циклуси
кај испитаници со здраво забало

Во табелата 6-2 се прикажани резултатите од измерено-
то времетраење и бројот на џвакалните циклуси за сите пет фази
на мастикација. Тие се однесуваат за сите испитаници, кога не
се поделени ни според пол, ниту, пак, според типот на мастика-
ција. Од табелата 6-2 може да се види дека средните вредности
на времетраењето, изразено во милисекунди, за фазите на масти-
кација изнесуваат:

- I фаза : 477,81 (Ms)
- II фаза : 500,63 (Ms)
- III фаза : 618,75 (Ms)
- IV фаза : 33158,44 (Ms)
- V фаза : 6328,44 (Ms),

додека средните вредности на бројот на џвакалните циклуси се:

- I фаза : 1,0
- II фаза : 1,031
- III фаза : 1,31
- IV фаза : 40,09
- V фаза : 4,47

Исто така во табелата 6-2 се дадени и минималната
измерена вредност на времетраењето и бројот на џвакалните цик-
луси. Овие средни вредности за времетраењето и бројот на џва-
калните циклуси, кои се општи за испитуваната популација, гра-
фички се прикажани на сл.6-1 и 6-2. Со оглед на важноста на
III-та фаза (механичко дробење на храната) и IV-та фаза (меленje
на храната) на мастикација на овие графикони се прикажани сред-
ните вредности кои се однесуваат на III-та фаза на мастикација,
додека на сл.6-3 и 6-4 за IV-та фаза на мастикација.

Табела 6-2

ВРЕДНОСТИ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕ И БРОЈ НА ЦВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ ЗА СИТЕ ФАЗИ НА МАСТИКАЦИЈА, КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО

	Вкупно времетраење (Ms)	Фази на мастикација				
		I	II	III	IV	V
n	t(Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}
n	96	96	96	96	96	96
\bar{x}	41055.31	477.81	1.0	500.63	1.031	618.75
SD	13311.67	339.89	0.0	329.59	0.174	296.81
CV	32.42	71.11	0.0	65.84	16.88	47.97
X _{max}	74400.00	1600.00	1.0	1590.00	2.00	1540.00
X _{min}	21400.00	80.00	1.00	180.00	1.00	250.00

t (Ms) — времетраење

$N_{\dot{z}c}$ — број на цвакални циклуси

n — број на испитаници

\bar{x} — средна вредност

SD — стандардна девијација


CV — кофициент на варијација


X_{max} — максимална измерена вредност

X_{min} — минимална измерена вредност

Сл.6-1

СРЕДНИ ВРЕДНОСТИ НА ВРЕМЕНАТРАЕЊЕТО НА II ФАЗА НА МАСТИКАЦИЈА
ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО, ПО ПОЛ И ТИП НА МАСТИКАЦИЈА





БРОЈ НА ЈУБАКАТНИ ИЗМЕРУВАНИ


a/ ОПЫТО КАЈ ИСПИТАНИЦИТЕ ОД ПОГУПАЦИЈАТА

b/ СПРЕМА ПОЛ

c/ СПРЕМА ТИП НА МАСТИКАЦИЯ

СРЕДИМ ВРЕМЕНОСТ НА СПРЕМА ПОЛ

СО ЗДРАВО ЗАБОЛОВОНОГО ТИП НА МАСТИКАЦИЯ




a/ ОПЫТО КАИ ИСПITАНИЩТЕ ОД ПОПУЛАЦИЈА

b/ СПРЕМА ПОЛ

v/ СПРЕМА ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

Сн.6-4

СРЕДНИ ВРЕДНОСТИ НА БРОЈТ НА ЧВАКАНИИ ЧИКИЦИ НА ЈУ ФЕСИИ МАСТИКАЦИИ
КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО ПО ПОЛИ ТИП НА МАСТИКАЦИА



6.2.2. Вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси во зависност од полот

Врз основа на измерените вредности на времетраењето и бројот на џвакални циклуси кај испитаниците по пол, добиени се средните вредности кои се однесуваат на овие два параметра, и се прикажани во табелите 6-3 и 6-4.

Во табелата 6-3 се дадени средните вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси за испитаниците од машки пол, и тоа:

времетраење	број на џвакални циклуси
I фаза : 328 (Ms)	I фаза : 1,0
II фаза : 448 (Ms)	II фаза : 1,0
III фаза : 642 (Ms)	III фаза : 1,5
IV фаза : 30601,00 (ms)	IV фаза : 37,00
V фаза : 5343,00 (Ms)	V фаза : 4,5

додека во табелата 6-4 се дадени средните вредности на овие два параметри за испитаниците од женски пол, и тоа:

времетраење	број на џвакални циклуси
I фаза : 454,91 (Ms)	I фаза : 1,0
II фаза : 524,54 (Ms)	II фаза : 1,05
III фаза : 608,18 (Ms)	III фаза : 1,23
IV фаза : 34320,91 (Ms)	IV фаза : 41,46
V фаза : 6776,36 (Ms)	V фаза : 4,46

Врз основа на измерените максимални и минимални вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси, може да се констатира дека е најголем односот помеѓу максималната и минималната вредност на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси кај испитаниците од женски пол во однос на испитаниците од машки пол, како кај третата така и кај четвртата фаза на

Табела 6-3

ВРЕДНОСТ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО И БРОЈ НА ЧВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ ЗА СИТЕ ФАЗИ НА МАСТИКАЦИЈА КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО ОД МАШКИ ПОЛ

	Вкупно времетраење (Ms)	Фази на мастикација					V	
		I	II	III	IV	V		
n	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}
30	30	30	30	30	30	30	30	30
\bar{X}	37400.000	328.00	1.0	448.00	1.0	642.00	1.5	30601.00
SD	13408.953	190.36	0.0	390.97	0.0	179.27	0.5	13402.57
CV	35.85	58.04	0.0	87.27	0.0	27.92	33.33	43.80
X _{max}	74400.00	690.00	1.0	1590.00	1.0	910.00	2.00	67410.00
X _{min}	21400.00	110.00	1.0	220.00	1.0	400.00	1.00	16610.00

t (Ms) — времетраење

N_{žc} — број на чвакални циклуси

n — број на испитаници

\bar{X} — средна вредност

SD — стандардна десвјација

CV — коефициент на варијација

X_{max} — максимална измерена вредност

X_{min} — минимална измерена вредност

Табела 6—4

ВРЕДНОСТ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕ И БРОЈ НА ЧВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ ЗА СИТЕ ФАЗИ НА МАСТИКАЦИЈА КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО ОД ЖЕНСКИ ПОЛ

	Вкупно времетраење (Ms)	Фази на мастикација								
		I	II	III	IV	V	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}
n	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
\bar{X}	42716.82	545.91	1.0	524.54	1.05	608.18	1.23	34320.91	41.46	6776.36
SD	12930.01	369.76	0.0	294.44	0.21	336.42	0.52	11272.93	11.30	5118.44
CV	30.27	67.73	0.0	56.13	20.00	55.32	42.27	32.85	27.26	75.53
X _{max}	73400.00	1600.00	1.0	1350.00	2.00	1540.00	3.00	61120.00	60.00	27920.00
X _{min}	21400.00	80.00	1.0	180.00	1.00	250.00	1.00	14130.00	16.00	1400.00

t (Ms) — времетраење

N_{žc} — број на чвакални циклуси

n — број на испитаници

\bar{X} — средна вредност

SD — стандардна девијација

CV — кофициент на варијација

X_{max} — максимална измерена вредност

X_{min} — минимална измерена вредност

мастикација. Пресметаните односи помеѓу максималната и минималната измерена вредност за времето и бројот на џвакалните циклуси кај испитаниците од машки и женски пол, за III и IV фаза на мастикација се прикажани во табелата 6-5, од која може да се види горната констатација.

Табела 6-5 ОДНОС НА НАЈГОЛЕМАТА И НАЈМАЛАТА ВРЕДНОСТ НА ИЗМЕРЕНОТО ВРЕМЕТРАЕЊЕ И БРОЈ НА ЏВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ КАЈ ОСОБИ ОД МАШКИ И ЖЕНСКИ ПОЛ ЗА III И IV ФАЗА НА МАСТИКАЦИЈА

	M				Z			
	III		IV		III		IV	
	t (Ms)	N _{žc}						
X _{max}	910	2.0	67410	58.0	1540.	3.0	61120.	60.0
X _{min}	400.	1.0	16610.	26.0	250.	1.0	14130.	16.0
C	2.275	2.0	4.058	2.23	6.16	3.0	4.32	3.75

M – ИСПИТАНИЦИ ОД МАШКИ ПОЛ

Z – ИСПИТАНИЦИ ОД ЖЕНСКИ ПОЛ

t (Ms) – ВРЕМЕТРАЕЊЕ ВО Ms (МИЛИСЕКУНДИ)

N_{žc} – БРОЈ НА ЏВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ

X_{max} – МАКСИМАЛНА ИЗМЕРЕНА ВРЕДНОСТ

X_{min} – МИНИМАЛНА ИЗМЕРЕНА ВРЕДНОСТ

C = $\frac{X_{max}}{X_{min}}$ ОДНОС ПОМЕЃУ МАКСИМАЛНАТА И
МИНИМАЛНАТА ВРЕДНОСТ

Средните вредности на времетраењето и бројот на џвакалните циклуси за III и IV фаза на мастикација за испитаниците од двета пола графички се прикажани на сл. 6-1, 6-2, 6-3 и 6-4.

6.2.3. Вредности на времетраењето и бројот на јувакалните циклуси во зависност од типот на мастикација

Во табелите 6-6 и 6-7 се прикажани средните вредности кои се однесуваат на времетраењето и бројот на јувакалните циклуси за фазите на мастикација, а во зависност од типот на мастикација.

Средните вредности за масетеричниот тип мастикација се дадени во табелата 6-6 изнесуваат:

времетраење	број на јувакални циклуси
I фаза : 405,46 (Ms)	I фаза : 1,0
II фаза : 495,55 (Ms)	II фаза : 1,0
III фаза : 542,73 (Ms)	III фаза : 1,36
IV фаза : 25779,10 (Ms)	IV фаза : 31,91
V фаза : 5718,91 (Ms)	V фаза : 4,73

додека средните вредности за темпоралниот тип мастикација се дадени во табелата 6-7 и изнесуваат:

времетраење	број на јувакални циклуси
I фаза : 515,71 (Ms)	I фаза : 1,0
II фаза : 503,81 (ms)	II фаза : 1,048
III фаза : 658,57 (Ms)	III фаза : 1,286
IV фаза : 37023,81 (Ms)	IV фаза : 44,38
V фаза : 6648,10 (Ms)	V фаза : 4,33

Во овие табели се прикажани и максималните и минималните измерени вредности на времетраењето и бројот на јувакалните циклуси во процесот на мастикација. Односот меѓу нив е даден во табелата 6-8, и тоа на III и IV фаза на мастикација.

Според резултатите од табелата 6-8 може да се уочи дека за III-та фаза на мастикација односот е поголем кај темпоралниот тип мастикација, како за времетраењето, така и за бројот

Табела 6-6

ВРЕДНОСТ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕ И БРОЈНА ЦВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ ЗА СИТЕ ФАЗИ НА МАСТИКАЦИЈА КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО И МАСЕТЕРИЧЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

	Вкупно времетраење (Ms)	Фази на мастикација						V
		I	II	III	IV	V		
n	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}
n	33	33	33	33	33	33	33	33
\bar{X}	32941.82	405.46	1.0	494.55	1.0	542.73	1.36	25779.10
SD	5504.15	261.72	0.0	375.56	0.0	200.23	0.48	5813.24
CV	16.71	64.55	0.0	75.94	0.0	36.89	35.29	22.55
X _{max}	41400.00	1020.00	1.0	1590.00	1.0	910.00	2.0	36090.00
X _{min}	21400.00	110.00	1.0	230.00	1.0	250.00	1.0	14130.00

SD — стандардна девијација

CV

— кофициент на варијација

Х_{max} — максимална измерена вредностХ_{min} — минимална измерена вредност

t (Ms) — времетраење

N_{žc} — број на цвакални циклуси

n — број на испитаници

 \bar{X} — средна вредност

Табела 6-7

ВРЕДНОСТ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕ И БРОЈ НА ЦВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ ЗА СИТЕ ФАЗИ НА МАСТИКАЦИЈА КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО И ТЕМПОРАЛЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

	Вкупно времетраење (Ms)	Фази на мастикација						
		I	II	III	IV	V		
n	t(Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}	t (Ms)	N _{žc}
n	63	63	63	63	63	63	63	63
X̄	45305.24	515.71	1.0	503.81	1.048	658.57	1.286	37023.81
SD	14198.85	368.75	0.0	302.69	0.213	329.59	0.547	12729.16
CV	31.34	71.50	0.0	60.08	20.32	50.05	42.53	9.55
X _{max}	74400.00	1600.00	1.0	1350.00	2.00	1540.00	3.00	67410.00
X _{min}	21400.00	80.00	1.0	180.00	1.0	250.00	1.00	16610.00

t(Ms) – времетраење

N_{žc} – број на цвакални циклуси

n – број на испитаници

X̄ – средна вредност

SD – стандардна девијација

CV – кофициент на варијација

X_{max} – максимална измерена вредност

X_{min} – минимална измерена вредност

на јвакалните циклуси, додека за IV-та фаза е односот поголем за времетраењето, а помал за бројот на јвакалните циклуси на темпоралниот во однос на масетеричниот тип мастикација.

Табела 6-8 ОДНОС НА НАЈГОЛЕМАТА И НАЈМАЛАТА ВРЕДНОСТ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО И БРОЈОТ НА ЈВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО МАСЕТЕРИЧЕН И ТЕМПОРАЛЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА ЗА III И IV ФАЗА НА МАСТИКАЦИЈА

	mas.				temp.			
	III		IV		III		IV	
	t (Ms)	N _{žc}						
X _{max}	910.	2.0	36090	48.0	1540	3.0	67410	60.0
X _{min}	250.	1.0	14130	16.0	250	1.0	16610	26.0
C	3.64	2.0	2.55	3.0	6.16	3.0	4.06	2.31

mas. — ИСПИТАНИЦИ СО МАСЕТЕРИЧЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

temp. — ИСПИТАНИЦИ СО ТЕМПОРАЛЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

t (Ms) — ВРЕМЕТРАЕЊЕ ВО Ms (МИЛИСЕКУНДИ)

N_{žc} — БРОЈ НА ЈВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ

X_{max} — МАКСИМАЛНА ИЗМЕРЕНА ВРЕДНОСТ

X_{min} — МИНИМАЛНА ИЗМЕРЕНА ВРЕДНОСТ

C = $\frac{X_{max}}{X_{min}}$ ОДНОС ПОМЕГУ МАКСИМАЛНАТА И
МИНИМАЛНАТА ВРЕДНОСТ

6.2.4. Тестирање на значајноста на разликите на средните вредности на времетраењето и бројот на јвакалните циклуси според полот

Со примената на "T" тестот утврдено е дека постои значајност на разликите на средните вредности на бројот на јвакалните циклуси во III-та фаза на мастикација во зависност од

полот, додека разликата на средните вредности не е од значајност за времетраењето на III-та и IV-та фаза, како и за бројот на јувакалните циклуси во IV-та фаза, а во зависност од полот. Вредностите на "T" тестот се дадени во табелата 6-9.

Табела 6-9 ТЕСТИРАЊЕ НА ЗНАЧАЈНОСТА НА РАЗЛИКИТЕ НА СРЕДНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО И БРОЈОТ НА ЈУВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПОЛОТ

ФАЗИ НА МАСТИКАЦИЈА				
	III – МЕХАНИЧКО ДРОБЕЊЕ НА ХРАНА		IV - МЕЛЕЊЕ НА ХРАНА	
	t (Ms)	N _{zc}	t (Ms)	N _{zc}
	$\bar{X}_m - \bar{X}_z$	$\bar{X}_m - \bar{X}_z$	$\bar{X}_m - \bar{X}_z$	$\bar{X}_m - \bar{X}_z$
t_n (n = 94)	0.5128	2.3529	1.3955	1.789
$t_{n, \alpha}$ (n = 94) ($\alpha = 0.05$)	1.989	1.989	1.989	1.989

t(Ms) – ВРЕМЕТРАЕЊЕ ИЗРАЗЕНО ВО Ms / милисекули /

N_{zc} – БРОЈ НА ЈУВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ

\bar{X}_m – СРЕДНА ВРЕДНОСТ КАЈ ИСПИТАНИЦИ ОД МАШКИ ПОЛ

\bar{X}_z – СРЕДНА ВРЕДНОСТ КАЈ ИСПИТАНИЦИ ОД ЖЕНСКИ ПОЛ

$\bar{X}_m - \bar{X}_z$ – РАЗЛИКА ОД СРЕДНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ИСПИТАНИЦИ
ОД МАШКИ И ЖЕНСКИ ПОЛ

t_n – ВРЕДНОСТ НА t– ТЕСТОТ

$t_{n, \alpha}$ – КРИТИЧНА ВРЕДНОСТ НА t– ТЕСТ ЗА α СТЕПЕНИ СЛОВОДИ
И НИВО НА СИГНИФИКАНТНОСТ $\alpha = 0.05$

n = n₁ + n₂ – 2 – БРОЈ НА СТЕПЕНИ НА СЛОВОДА

n₁ – БРОЈ НА ИСПИТАНИЦИ ОД МАШКИ ПОЛ

n₂ – БРОЈ НА ИСПИТАНИЦИ ОД ЖЕНСКИ ПОЛ

6.2.5. Тестирање на значајноста на разликите на средните вредности на времетраењето и бројот на јвакалните циклуси во зависност од типот на мasticација

Во табелата 6-10 се прикажани резултатите од извршеното тестирање на значајноста на разликите помеѓу средните вредности на времетраењето и бројот на јвакалните циклуси, за III-та и IV-та фаза на мasticација, а во зависност од нејзиниот тип. Од ова може да се види дека значајност на разликите постои само за IV-та фаза, и тоа како за бројот на јвакалните циклуси, така и за времетраењето на мasticацијата, а во зависност од типот на мasticација (види табела 6-10). Вредноста на "T" тестот изнесува $4,7678 > t_{94}$; $\alpha = 0,05$ за времетраењето, како и $6,09515 > t_{94}$; $\alpha = 0,05 = 1,989$ за бројот на јвакалните циклуси.

Табела 6-10 ТЕСТИРАЊЕ НА ЗНАЧАЈНОСТА НА РАЗЛИКИТЕ НА СРЕДНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО И БРООТ НА ЦВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ТИПОТ НА МАСТИКАЦИЈА

	ФАЗИ НА МАСТИКАЦИЈА			
	III – МЕХАНИЧКО ДРОБЕЊЕ НА ХРАНА		IV – МЕЛЕЊЕ НА ХРАНА	
	$\bar{X}_{mas.} - \bar{X}_{temp.}$	$t (Ms)$	N_{zc}	$\bar{X}_{mas.} - \bar{X}_{temp.}$
\bar{t}_n ($n = 94$)	- 1.82	0.528		4.7678 6.09515
$t_n; \alpha$ ($n = 94$) ($\alpha = 0.05$)	1.989	1.989	1.989	1.989

$t (Ms)$ – ВРЕМЕТРАЕЊЕ ИЗРАЗЕНО ВО Ms /милисекуанди/

N_{zc} – БРОЈ НА ЦВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ

$\bar{X}_{mas.}$ – СРЕДНА ВРЕДНОСТ КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО МАСЕТЕРИЧЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

$\bar{X}_{temp.}$ – СРЕДНА ВРЕДНОСТ КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ТЕМПОРАЛЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

$\bar{X}_{mas.} - \bar{X}_{temp.}$ – РАЗЛИКА ОД СРЕДНИТЕ ВРЕДНОСТИ КАЈ ИСПИТАНИЦИ ОД МАСЕТЕРИЧЕН И ТЕМПОРАЛЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

\bar{t}_n – ВРЕДНОСТ НА t – ТЕСТОТ ЗА n СТЕПЕНИ НА СЛОБОДА

t_n, α – КРИТИЧНА ВРЕДНОСТ НА t – ТЕСТОТ ЗА n СТЕПЕНИ НА СЛОБОДА И НИВО НА СИГНИФИКАНТНОСТ $\alpha = 0.05$

$n = n_1 + n_2 - 2$ – БРОЈ НА СТЕПЕНИ НА СЛОБОДА

n_1 – БРОЈ НА ИСПИТАНИЦИ СО МАСЕТЕРИЧЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

n_2 – БРОЈ НА ИСПИТАНИЦИ СО ТЕМПОРАЛЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

* / Знакот “–” во вредноста на разликата во трета фаза на мастикација се резултат на помалата средна вредност на времетраењето кај испитаници со масетеричен во однос на темпорален тип на мастикација

Табела 6-11


ПАРАМЕТРИ НА ЛИНЕАРНА ЗАВИСНОСТ НА БРОЈУ НА ЦВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО КАЈ III, IV И V ФАЗА
НА МАСТИКАЦИЈА ПО ПОЛ И ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

ФАЗИ НА МАСТИКАЦИЈА	РЕГРЕСИОНИ КОЕФИЦИЕНТИ					
	ОПШТО ($\times 10^{-3}$)	ПОЛ		ТИП НА МАСТИКАЦИЈА		
		M ($\times 10^{-3}$)	\dot{Z} ($\times 10^{-3}$)	mas. ($\times 10^{-3}$)	temp. ($\times 10^{-3}$)	ПОЛ
III – ФАЗА МЕХАНИЧКО ДРОБЕЊЕ НА ХРАНА	1.271	2.489	1.092	2.175	1.179	0.526
IV – ФАЗА МЕЛЕЊЕ НА ХРАНА	0.806	0.653	0.893	1.375	0.663	13.354
V – ФАЗА ОФОРМУВАЊЕ НА БОЛУСОТ И ПРО- СЛЕДОВАТЕЛНО ГОЛГАЊЕ	0.477	0.453	0.493	0.552	0.475	1.448

Y – БРОЈ НА ЦВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ
X – ВРЕМЕТРАЕЊЕ ИЗРАЗЕНО ВО МИЛИСЕКУНДИ
M – ИСПИТАНИЦИ ОД МАШКИ ПОЛ
 \dot{Z} – ИСПИТАНИЦИ ОД ЖЕНСКИ ПОЛ
mas. – ИСПИТАНИЦИ СО МАСТЕРИЧЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА
temp – ИСПИТАНИЦИ СО ТЕМПОРАЛЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА


Сл.6-5

ГРАФИКОН НА ЛИНЕАРНА ЗАВИСНОСТ НА БРООТ НА ЦВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА III ФАЗА НА МАСТИКАЦИЈА, КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО СПРЕМА ПОЛОТ



Сл.6-6

ГРАФИКОН НА ЛИНЕАРНА ЗАВИСНОСТ НА БРОЈОТ НА ЦВАКАЛНИ ЧИКЛУСИ И ВРЕМЕТРАЕНЬЕТО НА IV ФАЗА НА МАСТИКАЦИЈА, КАЈ ИСПITАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО, СПРЕМА ПОЛОТ



6-12, потврдена е јачината на линеарната поврзаност меѓу времетраењето и бројот на џвакалните циклуси за III-та и IV-та фаза, кај испитаници од машки и женски пол. Вредноста на R_{xy} изнесува 0,892533 и 0,863084, редоследно за III-та и IV-та фаза за лица од машки пол, а 0,711618 и 0,891024 за лица од женски пол.

Од табелата 6-11 се гледа дека вредноста на регресивниот коефициент a) е поголема кај лицата од машки пол во однос на лицата од женски пол во III-та фаза на мастикација, што значи дека брзината со која се врши механичкото дробење на храната е поголема кај лицата од машки пол во однос на лицата од женски пол.

Според истата табела, евидентно е дека коефициентот a) е помал кај лицата од машки пол во однос на лицата од женски пол за IV фаза на мастикација или при мелењето на храната. Тоа значи дека брзината изразена како број на џвакални циклуси во единица време (милисекунди), со која се меле храната, е поголема кај лицата од женски пол во однос на машки пол.

6.3.2. Корелативна зависност од III и IV фаза на мастикација во зависност од типот на мастикација

Поврзаноста помеѓу времетраењето и бројот на џвакалните циклуси за III-та и IV-та фаза на мастикација, а во зависност од типот на мастикација, е испитувана во истиот облик, односно $y = ax + b$, каде y е бројот на џвакалните циклуси, a и x е времетраењето изразено во милисекунди. Вредноста на добиените коефициенти a и b се однесува на масетеричниот и темпоралниот тип мастикација и е дадена во табелата 6-11. Вредноста на коефициентот

Табела 6—12

КОРЕЛАТИВНА ЗАВИСНОСТ ЗА ФАЗИТЕ НА МАСТИКАЦИЈА, КАЈ ИСТИТАНИЦИ СО ЗДРАВО
ЗАБАЛО СПРЕМА ПОЛ И ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

ФАЗИ НА МАСТИКАЦИЈА	ОПЫТО n = 96 (100 %)	КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА – Rx, Y		ТИП НА МАСТИКАЦИЈА
		ПОЛ	mas. n = 33 (34.375 %)	
I	ФИЗИОЛОШКО МИРУВАЊЕ	0.0	0.0	temp. n = 63 (65.625 %)
II	ОТВАРАЊЕ НА УСТА И ВНЕСУВАЊЕ НА ХРАНА ВО НЕА	0.0	0.0	0.0
III	МЕХАНИЧКО ДРОВЕ- ЊЕ НА ХРАНА	0.716214	0.892533	0.905208
IV	МЕЛЂЕЊЕ НА ХРАНА	0.876328	0.863084	0.871733
V	ОФОРМУВАЊЕ НА БОЛУС И ПРОСЛЕ- ДОВАТЕЛНО ГОПТА- ЊЕ	0.812631	0.766147	0.830416
				0.708515
				0.860887

Y — БРОЈ НА ШВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ

X — ВРЕМЕТРАЕЊЕ ИЗРАЗЕНО ВО МИЛИСЕКУНДИ

M — ИСТИТАНИЦИ ОД МАШКИ ПОЛ

Ž — ИСТИТАНИЦИ ОД ЖЕНСКИ ПОЛ

mas — ИСТИТАНИЦИ СО МАСЕТЕРИЧЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

temp— ИСТИТАНИЦИ СО ТЕМПОРАЛЕН ТИП НА МАСТИКАЦИЈА

а) е поголема за масетеричниот тип мастикација во однос на темпоралниот како за III-та, така и за IV-та фаза на мастикација, односно $a_m = 2,175 \times 10^{-3}$ (III фаза) и $a_{mas} = 1,375 \times 10^{-3}$ (IV фаза).

Ова укажува на тоа дека брзината со која се врши механичко дробење на храната е поголема кај масетеричниот тип мастикација, во однос на темпоралниот. Графички испитуваната линеарната поврзаност е претставена на сл. 6-7 за III-та фаза и сл. 6-8 за IV-та фаза на мастикација.

Јачината на дефинираната корелативна зависност во обликот $y = ax + b$ е потврдена со вредноста на линеарниот коефициент на корелацијата $R_{x,y}$ која изнесува: $R_{x,y} = 0,905208$ и $0,871733$ за масетеричен тип мастикација, III и IV фаза, и за темпоралниот тип мастикација $0,709998$ (III фаза) и $0,883462$ (IV фаза).


Во рамките на овие испитувања е извршена и споредба на добиените корелативни зависности помеѓу бројот на чвакалните циклуси и времетрајето за III и IV фаза, и овие споредби графички се прикажани на сл. 6-9 и сл. 6-10. Овие споредби укажуваат на полот, дека брзината на дробење на храната е најголема кај лицата од машки пол (брзината е дефинирана со линеарниот регресивен коефициент a), или со аголот што правата $y = ax + b$ го склопува со оската x - времетраењето. ($a_M = 2,489 \times 10^{-3} > a_{mas} = 2,175 \times 10^{-3} > a_{tem} = 1,179 \times 10^{-3} > a_{ж} = 1,092 \times 10^{-3}$).

Сл. 6-10 укажува дека најголема брзина со која се мели храната е кај лицата со масетеричен тип мастикација (според табелата 6-11)

$$a_{mas} = 1,375 \times 10^{-3} > a_{ж} = 0,893 \times 10^{-3} > a_{tem} = 0,663 \times 10^{-3} > a_M = 0,653 \times 10^{-3}.$$



Сл.6-7

ГРАФИКОН НА ЛИНЕАРНА ЗАВИСНОСТ НА БРОЈОТ НА ЦВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО
НА III ФАЗА НА МАСТИКАЦИЈА, КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО, СПРЕМА ТИПОТ НА
МАСТИКАЦИЈА




Сад-8

ГРАФИК НА ЛИНЕАРНА РЕГРЕСИЈА ПОДАРУВАНА ВЪЗМОЖНОСТ
НА IV ФАЗА НА ПЪСТИКАЦИЯ КАИ ИСПITАНИИ СО ЗЕРАВО ЗАБЕЛЮ СПРЕМНА ТИПОЛНА
МАСТИКАЦИЯ




Сл.6-9

СПОРЕДБА НА ЛИНЕАРНИТЕ ЗАВИСНОСТИ НА БРОЈОТ НА ЧВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО
НА III ФАЗА НА МАСТИКАЦИЈА КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗАБАЛО, СПРЕМА ПОЛИТИП НА
МАСТИКАЦИЈА



Сл.6-10

СПОРЕДБА НА ЛИНЕАРНИТЕ ЗАВИСНОСТИ НА БРООТ НА ЧВАКАЛНИ ЦИКЛУСИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО
НА IV ФАЗА НА МАСТИКАЦИЈА КАЈ ИСПИТАНИЦИ СО ЗДРАВО ЗА БАЛО, СПРЕМА ПОЛ И ТИП НА
МАСТИКАЦИЈА



7 ДИСКУСИЈА

7. ДИСКУСИЈА

Примарен предмет на нашето испитување е со помош на егзактен метод да добиеме релевантни вредности на мастиаторна ефикасност кај индивидуи од наша популација, со интактно забало при реализација на конкретна мастиаторна задача, а истовремено да добиеме сознание за влијанието на полот и типот на мастикација врз џвакалниот ефект.

Анализата на добиените резултати ни овозможува да изнесеме определени ставови кои ја оправдуваат поставената цел на ова испитување.

7.1. Анализа на резултатите на времетраењето на фазите на мастикација

Со поранешните испитувања е утврдено дека просечните вредности на времетраењето на III фаза на мастикација, механичкото дробење на храната изнесува 0,7 секунди (Шчепановик 1985), што се слага со резултатите добиени со ова испитување, односно општо за популацијата и времетраењето на III-та фаза на мастикација изнесува 618,75 (ms) или 0,62 секунди (табела 6-2). Средната или просечна вредност на времетраењето за III-та фаза на мастикација кај лицата од машки пол изнесува 642,00 (Ms) (табела 6-3), а кај лицата од женски пол 608,18 (Ms) (табела 6-4). Притоа карактеристично е дека средните вредности на времетраењето помеѓу половите не се разликува многу, но евидентно е дека односот помеѓу најголемата и најмалата измерена вредност на

времетраењето на III-та фаза на мастикација има изразито поголема вредност кај лицата од женски пол (6,16) отколку кај лицата од машки пол (2,275) (табела 6-5).

Средната вредност на времетраењето на IV-та фаза на мастикација на машки пол изнесува 30601 (Ms) (табела 6-3), а кај лицата од женски пол 34320,91 (Ms) (табела 6-4). Односот помеѓу најголемата и најмалата измерена вредност на времетраењето кај оваа фаза на мастикација изнесува за машки пол 4,058, а за женски пол 4,32 (табела 6-5), што покажува дека не постои битна разлика во односот.

Бидејќи во овие испитувања, популацијата е поделена и според типот на мастикација, средните вредности на параметрот времетреје во III-та фаза за масетеричен тип на мастикација изнесува 542,73 (Ms), а за темпорален тип 658,57 (Ms). Односот помеѓу најголемата и најмалата измерена вредност за овој параметар е значително голем 6,16 за темпорален тип мастикација, за разлика од 3,06, што одговара на масетеричен тип мастикација (табела 6-8). Ова значи дека кај темпоралниот тип мастикација се јавуваат изразито високи вредности на овој параметар ($X_{\text{max}} = 1540$ (Ms) и $X_{\text{мин}} = 250$ (Ms) (табела 6-7).

Кај IV-та фаза на мастикација средната вредност за времетраењето за масетеричен тип мастикација изнесува 25 779,10 (Ms) (табела 6-6) и 37.023,81 (Ms) за темпорален тип (табела 6-7). Средните вредности на типовите на мастикација изразито се разликуваат, а односот на најголемата и намалата измерена вредност на времетраењето во IV-та фаза на мастикација, исто

така се разликува и изнесува 4,06 за темпорален тип и 2,55 на масетеричен тип (табела 6-8).

7.2. Анализа на резултатите од бројот на џвакалните циклуси на фазите на мастикација

Од поранешните испитувања е утврдено дека средните вредности на бројот на џвакалните циклуси во IV-та фаза (мелетење на храната) општо за целата популација изнесуваат 30 џвакални циклуси (Рубинов, 1965) и 20,4 џвакални циклуси (Шчепановик, 1985), додека за нашата популација изнесуваат 40 џвакални циклуси. Посматрано општо за популацијата, постои разлика. Оваа разлика може да се објасни со фактот што горенаведените автори не извршиле определување на средните вредности на бројот на џвакалните циклуси по пол и тип на мастикација кои имаат влијание врз овој параметар. Ова го потврдуваат резултатите добиени во ова истражување кои изнесуваат: 37 џвакални циклуси за машки пол и 31 џвакален циклус за масетеричен тип мастикација. Просечната вредност на популацијата на 40 џвакални циклуси ја подигаат испитаниците од женски пол (42 џвакални циклуса (табела 6-4) и испитаниците со темпорален тип мастикација (44 џвакални циклуси) (табела 6-7).

Во прилог на ова е и односот помеѓу најголемата и најмалата измерена вредност која за женски пол изнесува 3,75 во однос на 2,25 за машки пол (табела 6-5), што упатува на фактот дека кај женскиот пол имаме изразито минимални и максимални вредности на бројот на џвакалните циклуси. Додека тие

разлики помеѓу најголемата и најмалата измерена вредност за машки пол се помалку изразени. Истата дискусија важи и во однос на типот на мастикација.

7.3. Анализа на резултатите добиени од испитувањето на значајноста на разликите помеѓу средните вредности на времетраењето и бројот на јувакални циклуси во III и IV фаза на мастикација според полот

Од извршеното тестирање на значајноста на разликите на средните вредности на времетраењето во III-та и IV-та фаза мастикација во зависност од полот се гледа дека не постојат значајни разлики помеѓу нив. Тоа е утврдено со резултатите од "t" тестот, прикажани во табелата 6-9.

Исто така, во оваа табела се дадени резултатите од тестирањето на значајноста на разликите на средните вредности на бројот на јувакалните циклуси во зависност од полот кои упатуваат на тоа дека полот има големо влијание, посебно во III-та фаза на мастикација, додека во IV-та фаза е со мала значајност. Ова е во согласност со досегашните сознанија за влијанието на полот врз развивањето на јувакалната сила од страна на јувакалната мускулатура која доаѓа до израз при механичкото дробење на храната (Иваниш, 1986; Живко, 1980; Мартиновик, 1987; Велески, 1988). Авторите нашле статистички значајни разлики во изразувањето на јувакопротисокот меѓу машки и женски испитаници во корист на машките; Велески (1988) испитувајќи ја издржливоста на забите кај 200 испитаници со инстактно забало кај студентска

младина нашол 30% поголем ұвакопротисок во ұвакалниот центар кај машкиот пол.

7.4. Анализа на резултатите добиени од испитувањето на значајноста на разликите помеѓу средните вредности на времетраењето и бројот на ұвакалните циклуси во III и IV фаза на мастикација според типот на мастикација

Тестирањето на значајноста на разликите на средните вредности на времетраењето во зависност од типот на мастикација покажува дека таква значајност постои само во IV-та фаза на мастикација (види вредност на "T" тестот во табелата 6-10). Исто така таква значајност постои и за бројот на ұвакалните циклуси во истата фаза на мастикација. Според добиените резултати, значајно е да се истакне дека типот на мастикација дава значителни разлики во средните вредности, како во времетраењето така и во бројот на ұвакалните циклуси при мелењето на храната. Ова е во согласност со досегашните сознанија за влијаението на типот на мастикација при мелењето на храната. Конкретно, разликите на средните вредности како на времетраењето така и на бројот на ұвакалните циклуси се изразити поради фактот што масетеричниот тип мастикација развива голем ұвакален притисок при изометриска контракција на м. maseter (Сувин, 1988; Соколовиќ 1980) што е потврдено и со гнатодинамометриските испитувања на Мартиновиќ, 1987 и Велески, 1988. Кај масетеричниот тип мастикација преовладуваат латералните движења на мандибулата, што резултира со голема мастикаторна ефикасност при

мастикацијата, односно помал број на ұвакални циклуси и помало време на мастикација. Темпоралниот тип мастикација, за разлика од масетеричниот, покажува помала мастикаторна ефикасност поради неговата карактеристичност што развива помал ұвакален притисок и што преовладуваат вертикалните движења на мандибулата (отворање и затворање на мандибулата).

7.5. Анализа на резултатите добиени со утврдената корелација помеѓу времетраењето и бројот на ұвакалните циклуси кај фазите на мастикација

Корелативната зависност помеѓу времетраењето и бројот на ұвакалните циклуси кај фазите на мастикација овде е испитувана во облик $y = ax + b$ (y = број на ұвакални циклуси, а x = времетраење изразено во Ms). Според добиените вредности на коефициентот на корелација R_x, y , се потврдува постоењето на корелативната зависност за III-та и IV-та фаза на мастикација.

7.5.1. Поврзаност помеѓу времетраењето и бројот на ұвакалните циклуси во III фаза на мастикација

Добиено е дека постои линеарна зависност помеѓу бројот на ұвакалните циклуси и времетраењето на III-та фаза на мастикација. Ваквите линеарни зависности се определени како според полот, така и според типот на мастикација. Графички претставуваат прави линии или линеарни функции. Со постапената поврзаност на бројот на ұвакалните циклуси и времетраењето како линеарна функција добиена е браината, ұвакалното

тако со кое механички се дроби храната (III фаза). Од споредувањето на добиените линеарни функции следува заклучокот дека машкиот пол најбрзо ја дроби храната во однос на женскиот, а масетеричниот во однос на темпорален тип мастикација.

7.5.2. Поврзаност помеѓу времетраењто и бројот на јвакалните циклуси во IV фаза на мастикација

И во IV-та фаза на мастикација, мелење на храната е воспоставена поврзаност помеѓу бројот на јвакалните циклуси и времетраењето на мастикација во облик на линеарни функции. Тие се определени во зависност од полот и типот на мастикација. Графички се прикажани на сл.6-10, која има цел да изврши сподедување. Сл.6-10 покажува дека во IV фаза на мастикација, мелење на храната најголема брзина т.е. јвакално темпо има масетеричниот во однос на темпоралниот тип мастикација, односно женскиот во однос на машкиот пол.

ЗАКЛУЧОК

Във всички изучавани геоморфологични единици са установени и изучавани на землищната територия със статистично-математични методи, които са доказват съществуващото и действащото узакото, че във всички изучавани единици са установени землищни единици.

1. Изучаваните землищни единици са землищна единица със статистично-математични единици, които са установени със статистично-математични методи, които са доказват съществуващото и действащото узакото, че във всички изучавани единици са установени землищни единици.

Изучаваните землищни единици са землищна единица със статистично-математични единици, които са установени със статистично-математични методи, които са доказват съществуващото и действащото узакото, че във всички изучавани единици са установени землищни единици.

8 ЗАКЛУЧОК

Съм убеден и ще подкрепя мнението,

2. На досега съм установил землищна единица със статистично-математични единици, които са доказват съществуващото и действащото узакото, че във всички изучавани единици са установени землищни единици.

Изучаваните землищни единици са землищна единица със статистично-математични единици, които са доказват съществуващото и действащото узакото, че във всички изучавани единици са установени землищни единици.

3. Тези изучавани землищни единици са землищни единици със статистично-математични единици, които са доказват съществуващото и действащото узакото, че във всички изучавани единици са установени землищни единици.

4. Образуване са поизведените геоморфологични единици със статистично-математични единици, които са доказват съществуващото и действащото узакото, че във всички изучавани единици са установени землищни единици.

АКЛУЧОК

Врз основа на клиничко-експерименталните испитувања мастикаорната ефикасност - електромастикациографи, кај индивидуи со интактно забало и добиените резултати, можат да се стапат следните заклучоци:

1. Просечните средни вредности за механичкото дробене на храната (III фаза на мастикација) изнесуваат: 619 (Ms) или 0,62 секунди и 1,3 јувакални циклуси:

- просечните средни вредности за мелењето на храна (IV фаза на мастикација) изнесуваат: 33.158 (Ms) или 33 секунди и 40 јувакални циклуси.

2. Не постои сигнификантна разлика на средните вредности на времетраењето во III и IV фаза на мастикација според полот:

- постои евидентна разлика на средните вредности при бројот на јувакални циклуси во III фаза на мастикација, што потврдила во поголема мастикаорна ефикасност во корист на машкот пол.

3. Типот на мастикација дава значителни разлики на средните вредности на времетраењето и бројот на јувакални циклуси во III и IV фаза на мастикација, во корист на масетериичен тип на мастикација.

4. Определена е и потврдена линеарна врска помеѓу бројот на јувакални циклуси и времетраењето, а како резултат на дефинирано е јувакалното темпо - брзината на движење на мицбулатата при фазите на мастикација.

- машкиот пол побрзо ја дроби храната во однос на женскиот пол, а масетричниот во однос на темпоралниот тип на мasticација;

- при мелењето на храната побрз е масетеричниот во однос на темпоралниот тип мasticација, а женскиот во однос на женскиот пол.

5. Добиените резултати од ова испитување можат да користат во вид на РЕФЕРЕНТНИ вредности (таблични вредности), определување мasticаторната ефикасност кај индивидуи носители на протетски помагала, користејќи еквивалентна методологија на измерување.

6. Посебно е значајно тоа што во овие испитувања е отребена егзактна методологија при добивањето на експерименталните резултати, што е чекор напред во смисол на добивање на точни мерени вредности во стоматолошката теорија и практика.

SUMMARY

Masticatiography method is used for determination of masticatory efficiency in terms of chewing's frequency and masticatory duration. Special device-electromasticatiograph was constructed for that purpose. Each investigation has been done within the period of 100 seconds. Selected patient (randomly) has chewed "test-food" during that time. Test food was not verbal with certain weight -2,5 grams. Beginning and finishing of the test was marked by noise signal of the computer bell.

From the obtained results in this investigation we can concluded:

1. Average mean values for mechanical food cutting (III-third phase of mastication) were 619 ms or 0,62 seconds and 1,3 chewing cycles, but average mean values for food grinding (IV-fourth phase of mastication) were 33 158 ms or 33 seconds and 40 chewing cycles.

2. There was not significant difference in the average values of time duration for III-rd and IV-th phase of mastication upon the sex of the patients.

There was significant difference in the average values of the number of chewing cycles in the III-rd phase of mastication which resulted with greater masticatory efficiency with the favour on the male patients.

3. Masticatory pattern in the III-rd and IV-th phase showed significant difference in the average values of time duration and number of chewing cycles, with masseterical kind of mastication.

4. Chewing rate and velocity of mandibular movement within the phases of mastication was determined; Male patients have been faster in food cutting compared with female patients and also masseterical related with temporal pattern of mastication.

Food grinding was faster for masseterical kind of chewing compared with temporal kind of mastication, and also female patients related with male patients.

5. Results obtained in this investigation can be used as a reference values, for determination of masticatory efficiency in denture wearers.

9 БИБЛИОГРАФИЈА

- Abel, M.T., Kony, J.J. - Masticatory function of dental
patients. Part I. Masticatory function of dental
patients among Navy Personnel.
J Dent. Res. 1973; 52:378-83
- Abdoo, J., Bell, S. - Muscle activity and chewing force
in a representative sample of human masticatory
cycles. Movements, time, force and energy
Arch. Biol. Biol., 1970, 16:271-80
- Bauer, J. - Masticatory function - a review of
the literature (I). The form of
the masticatory cycle.
Acta Odontol. Scand. 1973; 31:761-80
- Bauer, J. - Masticatory function - a review of
the literature (III). Speed of the
cycles of the mastication, rate of
opening and forces developed in
the teeth.
Acta Odontol. Scand. 1973; 31:809-25
- Bauer, J., Stalder, H., Harrison, A.P. -
Masticatory function - a review of
the literature (IV). Masticatory
performance and efficiency.
J. of Oral Rel. 1976; 3:157-67
- Parker, D. - The structure and distribution of
muscle receptors.
Hong Kong University Press, 1973
227-40

9. Б И Б Л И О Г Р А Ф И Й А

- Abel,L.F., Many, R.S.: Masticatory Function of Partial Denture
Patients among Navy Personnel
J.Prost.Dent.1953; 3:328-37
- Ahgren,J.,Qwall,B.: Muscular activity and chewing force:
a polygraphic Study of human mandibular movements
Archs Oral.Biol.,1970;15:271-80
- Bates,J.: Masticatory function - a review of
the Literature (I). The form of
the masticatory cycle
J.of Oral Reh.1975;2(3):281-80
- Bates,J.: Masticatory function - a review of
the Literature (II). Speed of movements of the mandible, rate of
chewing and forces developed in
chewing
J.of Oral Reh.1975; 2/4,349-63
- Bates,J.,Stafford,G.,
Harison,A.: Masticatory function - a review of
the Literature (III). Masticatory performance and efficiency
J.of Oral Reh.1976;3:57-67
- Barker,D.: The structure and distribution of
muscle receptors
Hong Kong University Press, 1962;
227-40

- Боянов, Б.: Ортопедична стоматология
Медицина и физкултура, 1956, София

Carlsson, E.G.: Bite force and chewing efficiency, Y.Y.
Kawamura: Physiology of mastication,
Karger, Basel, 1974

Chou, H.F.: Recordings of chewing movements with
different types of food-a preliminary
report
Chung - Hua Ya J.Hsueh Hui Tsa Chih,
1986; 5(2):69-76

Clayton, A.J., Kotowiz, E.W. Pantografic tracing of mandibular mo-
vements and occlusion
Zahler, M.J.: J.Prost.Dent., 1971; 25:389-96

Dahlberg, B.: The masticatory habits. An analysis of
the number of chews when consuming
food J.of Dental Research, 1966;
26:65-67

Edlund, J., Lamm, C.J.: Masticatory efficiency
J.Oral Rehab. 1980; 7(2):123-30

Farrell, J.H.: The effect of mastication on the di-
gestion of food
British Dental Journal, 1965; 2:100-9

Gelman, S.E.: Die Kaufunktionsprobe
Ztschr.F.Stom. 1933; 13:866-78

Gibbs, H.C., Messerman, T., Functional movements of the mandible

Reswick, B.J., Dedra, J.H.: J.Prost.Dent., 1971; 26:604-19

- Gunne,J.H.: Masticatory ability in patients with removable dentures. A clinical study of masticatory efficiency, subjective experience of masticatory performance and dietary intake
Swed.Dent.J.Suppl.,1985;27:100-7
- Gunne,J.H.: Masticatory efficiency. A new method for determination of the breakdown of masticated test material
Acta Odont.Scand.,1985;41(5):271-6
- Guyton,A.C.: Udžbenik medicinske fiziologije
Beograd-Zagreb:Medicinska knjiga,19
- Han,L.: The development of a mandibular kinesiograph and the study of mandibular movements in normal subjects
K.Chung Hua Kou Chiang Ko Tsa Chih, 1985; 20(4):203-7
- Helkimo,E.,Gunnar,E.,
Carlsson,E.,Nelkimo,M.: Chewing efficiency and state of dentition. A methodologic study
Acta Odont.Scand.,1978; 36(1):33-43
- Houk,J.,Henneman,E.: Responses of Golgi tendon organs to active contractions of the soleus muscle of the cat
J.Neurophysiol.,1977;30:466-7
- Hashimoto,N.: Masticatory rhythm generated by electrical and chemical stimulation of the mesencephalic reticular formation in the guinea pig.
Kukubyo Cakkai Zasshi,1986;53(4):667-88

- Ivaniš, T.: Relacije odredjenih konstituciskih faktori s intenzitetom mastikaciskih sila Disertacija, Zagreb, 1986
- Jerge, C.R.: The organisation and function of the trigeminal mesencephalic nucleus J.Neurophysiol., 1963; 26: 379-82
- Jerge, C.R.: The neurologic mechanism underlying cyclis jaw movements J.Prost.Dent., 1964; 14: 667-9
- Jović, Z.: Korelacija testa mastikatorne efikasnosti i suma akcionalih potencijala m.temporalisa Magisterski rad, Zagreb, 1981
- Christiansen, E.G.: The chewing Power of Teeth Beit D.J., 1924; 45: 318-21
- Kapur, K., Soman, S., Stone, K.: The effect of denture faktors on masticatory performance Part I.: Influence of Denture Base Extension H.Prost.Dent., 1965; 15(1): 55-64
- Kapur, K., Soman, S.: The effect of denture faktors on masticatory perfomance Part II: Influence of the Polished Surface Contour of Denture Base J.Prost.Dent., 1965; 15(2): 231-40
- Kapur, K., Soman, S.: The effect of denture faktors on masticatory performance Part III: The Location of the Food Platforms J.Prost.Dent., 1965; 15(3): 451-63

- Kapur, K., Soman, S.: The effect of denture faktors on masticatory performance Part IV: Influence of Occlusal Patterns J. Prost. Dent., 1965; 15(4): 663-70
- Kapur, K., Soman, S., Shapiro, S.: The effect of denture faktors on masticatory performance Part V: Food Platform Area and Metal Inseris J. Prost. Dent., 1965; 15(5): 857-66
- Kapur, K., Soman, S., Yurkstas, A.: The foods for measuring masticatory performance of denture wearers J. Prost. Dent., 1964; 14: 483-88
- Kosovel, Z.: Evaulacija vrijednosti okluziske dijagnostike i analize žvačne funkcije ASKRO 1972/73; 7: 31-33
- Kosovčević, M., i sor.: Funkcionalna vrijednost intaktnog i saniranog zuba sa aspekta okluzije i artikulacije Stomatološki glasnik Srbije, 1976; 4: 67-9
- Krmpotić, I.: Kiruško-protetska rehabilitacija stečenih defekata maksilofacijalnog sustava Disertacija, Zagreb, 1988
- Krstić, M.: Primena elektromiografije u proceni efekta protetske rehabilitacije vertikalnih medjuviličnih odnosa Doktorska disertacija, Beograd, 1979

- Nikšić,D.,Valentič,M.: Uloga senzoričnih receptora u neuromuskularnom zaštitnom mehanizmu mastikatornog sustava
Dostignuća u stomatološkoj protezi 2, Zagreb-Beograd, 1985;26-37
- Oron,U.: A cineradiographic and elektromiographic study of mastication in Tenrec ecaudatus
J.Morphol,1985;185(2):155-82
- Petrović,A.: Analiza žvačnog ciklusa
Zbornik povzetov predavanj, 9 kongres USJ, 1988,Ljubljana
- Попов, П.К.: Лабораторни исследования в стоматологии
Медицина и физкультура,1983;253-67
- Posselt,U.: Physiologie de l'occlusion et réhabilitation
Julien Prélat,Paris,1973
- Prosba - Mackiewicz,M.: Analiza niektórych parametrow metody Gelmana w swietle badan zmienności osobniczej aktu zucia
Protet.Stomatol.,1978;28(2):87-92
- Рубинов, И.С.: Физиологические пробы при учете эффективности акта жевания
Физиологиче основы стоматологии
Медицина, Ленинград,1965:51-9

- Shanahan,T.E.J., Discussion of "The masticatory Act"
J.Protet.Dent.,1965;15:261-2
- Sokolović,B., Fiziologija okluzije
Institut za dokumentaciju na radu
"Edvard Kardelj", Niš,1982:44-117
- Suvin,M., Okluzija u stomatološkoj protetici
Školska knjiga, Zagreb,1983:42-59
- Suvin,M., Okluzija u stomatološkoj protetici
Školska knjiga, Zagreb,1983:42-59
- Suvin,M., Biološki temelji protetike
Školska knjiga, Zagreb,1988
- Schumacher,G.H.: Struktur und Funktionswandel der
Kaumuskulatur nach der Geburt,
Fortschritte der Kieferorthopädie,
1962;23(1,2):135-66
- Thompson,M.L.: Masticatory Efficiency as Related to
Cups Form in Denture Prosthesis
Part I,J.Amer.Dent.Ass.,1937;24:207-19
- Yurkstas,A.,Manly,R.S.: Measurement of occlusal Contact
Area effective in Mastication
Am.J.Ortodont.,1949;35:185-91
- Yurkstas,A.: Value of different Test Foods in
Estimating masticatory Ability
J.Appl.Physiol.,1950;3:45-53

- Yurkstas,A.: Compensation for inadequate Mastication Brit.D.J.,1951;91:261-8
- Yurkstas,A.: The masticatory akt J.Prost.Dent.1965;15(2):249-60
- Šćepanović,Lj.: Kliničko i eksperimentalno vrednovanje totalnih zubnih proteza Dostignuća u stomatološkoj protetici 2 Zagreb-Beograd, 1985;396-408
- Šljivić,B.: Anatomija (glava i vrat sa čulnim organima) Beograd - Zagreb, Medicinska knjiga, 1965:29-62
- Велески,Д.: Еваулација на вредноста на чвакопритецокот и реакцијата на потпорните ткива кај суптотални протези Докторска дисертација, Скопје,1988
- Živko,J.: Ugjecajni faktori na veličinu ispoljene žvačne sile Zbornik radova Stomatoloških dana Hrvatske, Zagreb,1977:147-6
- Widmalm,S.,Hadegrad,B.: Reflex activity in the maseter muscle of young individuals I Experimental procedure-results J.of Oral Rehab.,1976;3:41-57